



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

91001 Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, албански и унгарски јазици. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено кинтоволство 6602-663-1125

Петок, 1 октомври 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1976 година изнесува 420 динари — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошта Факс 22 — Телефони: централа 650-335; Уредништво 651-443; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11156

634.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1975 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1975 година, што ја усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 година.

ПР бр. 515
28 септември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАВРШНА СМЕТКА

НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1975 ГОДИНА

Член 1

Остварените приходи и потрошените средства во 1975 година изнесуваат:

- 1) вкупен износ на остварените приходи според
Билансот на буџетот динари 59.944,230.988,89
- 2) вкупен износ на потрошените средства според
Билансот на буџетот динари 59.944,230.988,89

Член 2

Прегледот на остварените приходи и на извршените расходи се наоѓа во Билансот на Буџетот на федерацијата за 1975 година, кој гласи:

ПРЕГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БИЛАНСНИОТ ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

I. ПРИХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Форма на приходите	Потформа на приходите	ПРИХОДИ	Предвидено според буџетот	Предвидено според ребалансот	ОСТВАРЕНО
1	2	3	4	5	6
		ВИД 3. ТАКСИ			
34		Конзуларни такси	58,000.000	58.000.000	79,139.616,21
35		Царински такси	42,000.000	42,000.000	33,760.086,05
		Вкупно видот 3. Такси	100,000.000	100,000.000	112,949.702,26
		ВИД 4. ЦАРИНИ И ПОСЕБНИ ЦАРИНСКИ ДАВАЧКИ			
41	411	Царини	14.931,000.000	13.076,000.000	13.176,500.969,84
	412	Посебни давачки за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки	1.908,000.000	2.537,000.000	1.525,121.917,49
	413	Посебни давачки за царинско евидентирање	1.354,000.000	1.189,000.000	1.126,321.795,72
		Вкупно видот 4. Царини и посебни царински давачки	18.193,000.000	16.802,000.000	15.827,944.683,05

1	2	3	4	5	6
ВИД 5. ПРИХОДИ СПОРЕД ПОСЕБНИ СОЈУЗНИ ПРОПИСИ					
51	Средства од позитивните курсни разлики	900,000.000	1.580.000.000	1.667,726.136,66	
52	Средства од обврзниците на федерацијата што ќе се издадат во 1975 година	3.500,000.000	3.500.000.000	3.608,509.350,85	
53	Средства на кредити на Народната банка на Југославија	—	507,000.000	507,000.000,00	
Вкупно видот 5. Приходи според посебни сојузни прописи		4.400,000.000	5.587.000.000	5.783,235.487,53	
ВИД 6. ПРИХОДИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ					
61	Приходи на сојузните органи и организации	660,000.000	696,000.000	796,873.465,98	
62	Други приходи	108,000.000	108,000.000	163,904.361,84	
Вкупно видот 6. Приходи на сојузните органи и други приходи		768,000.000	804,000.000	960,777.827,82	
ВИД 7. ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ					
71	Придонеси од републиките и автономните покраини				
711	Придонес од Социјалистичка Република Босна и Херцеговина	3.278,193.000	3.278,193.000	3.278,193.000	
712	Придонес од Социјалистичка Република Македонија	1.486,184.000	1.486,184.000	1.486,184.000	
713	Придонес од Социјалистичка Република Словенија	4.359,307.000	4.359,307.000	4.359,307.000	
714	Придонес од Социјалистичка Република Србија, без автономните покраини	6.647,630.000	6.647,630.000	6.647,630.000	
715	Придонес од Социјалистичка Република Хрватска	7.122,454.000	7.122,454.000	7.122,454.000	
716	Придонес од Социјалистичка Република Црна Гора	515,068.000	515,068.000	515,068.000	
717	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Војводина	2.705,270.000	2.705,270.000	2.705,270.000	
718	Придонес од Социјалистичка Автономна Покраина Косово	359,894.000	359,894.000	359,894.000	
Вкупно видот 7. Приходи од други општествено-политички заедници		26.474,000.000	26.474.000.000	26.474,000.000	
ВИД 7а. ПОСЕБНИ ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ					
72	Посебен придонес од републиките и од автономните покраини од зголемувањето на основниот данок на определени производи	—	1.338,000.000	1.227,197.541	
Вкупно видот 7а. Посебни приходи од други општествено-политички заедници		—	1.338.000.000	1.227,197.541	

1	2	3	4	5	6
		ВИД 8. ПОСЕБНИ ЦАРИНСКИ ДА- ВАЧКИ ИЗДВОЕНИ ЗА ФИНАН- СИРАЊЕ НА ПОТТИКНУВАЊЕ- ТО И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ТРГОВСКАТА РАЗМЕНА СО СТРАНСТВО			
81		Посебни царински давачки издво- ени за финансирање на поттикну- вањето и унапредувањето на тргов- ската размена со странство			
	811	Посебни давачки за израмнување на даночното оптоварување на увез- ените стоки	2.166,000.000	912,000.000	1.735.690.745,80
	812	Посебни такси на увзените стоки	5.904,000.000	8.746,000.000	7.744,607.898,18
	813	Посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени произ- води	160,000.000	85,000.000	77,827.103,25
		Вкупно видот 8. Посебни царински давачки издвоени за финансирање на поттикнувањето и унапредува- њето на трговската размена со странство	8.230,000.000	9.743,000.000	9.558,125.747,23
		ВКУПНО ПРИХОДИ (видовите 3 до 8)	58.165,000.000	60.848,000.000	59.944,230.988,89

II. РАСХОДИ ВО БИЛАНСОТ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Распо- редна група	Распо- редна подгрупа	РАСХОДИ	Предвидено според буџетот	Предвидено според ре- билансот на буџетот и спо- ред дополнител- ните измени	ИЗВРШЕНО
1	2	3	4	5	6
		ОСНОВНА НАМЕНА 07. РАБОТА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ И ОР- ГАНИЗАЦИИ			
07-2	07-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	997,574.940	1.240,056.948,00	1.239,982.206,50
	07-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	989,789.920	932,189.180,25	848,421.035,58
	07-2-3	Средства распоредени во определен износ за општи општествени по- треби	1.156,154.860	1.160,028.990,00	1.137,423.946,09
		Вкупно основната намена 07	3.143,519.720	3.332,275.118,25	3.225,827.188,17
		ОСНОВНА НАМЕНА 08. НАРОД- НА ОДБРАНА			
08-2		Средства распоредени во определен износ	29.317,000.000	28.743,000.000	28.465,223.236,07
		Вкупно основната намена 08	29.317,000.000	28.743,000.000	28.465,223.236,07
		ОСНОВНА НАМЕНА 09. ОПШТИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗ- ВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП КОСОВО			
09-2		Средства распоредени во определен износ	4.375,000.000	4.311,000.000	4.311,000.000
		Вкупно основната намена 09	4.375,000.000	4.311,000.000	4.311,000.000

1	2	3	4	5	6
	ОСНОВНА НАМЕНА 10. НАМЕНСКИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА				
10-2	Средства распоредени во определен износ		8.999.000.000	9.014.000.000	8.611,349.675,56
	Вкупно основната намена 10		8.999.000.000	9.014.000.000	8.611,349.675,56
	ОСНОВНА НАМЕНА 13. ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО- ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ				
13-2	Средства распоредени во определен износ		113,161.220	159,561.220	159,531.220
	Вкупно основната намена 13		113,161.220	159,561.220	159,531.220
	ОСНОВНА НАМЕНА 14. НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ				
14-2	Средства распоредени во определен износ		503,669.000	554,682.740	554,682.740
	Вкупно основната намена 14		503,669.000	554,682.740	554,682.740
	ОСНОВНА НАМЕНА 17. ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ				
17-2	Средства распоредени во определен износ		989.000.000	997.353.000	974,862.581,95
	Вкупно основната намена 17		989.000.000	997.353.000	974,862.581,95
	ОСНОВНА НАМЕНА 18. ИЗДВО- ЈУВАЊЕ ВО ПОСТОЈАНАТА БУ- ЏЕТСКА РЕЗЕРВА НА ФЕДЕРА- ЦИЈАТА				
18-2	Средства распоредени во определен износ		220.000.000	220.000.000	220.000.000
	Вкупно основната намена 18		220.000.000	220.000.000	220.000.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 19. БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА				
19-2	Средства распоредени во определен износ				
19-2-21	Тековна буџетска резерва		264,650.060	319,127.921,75	308,122.940,65
	Вкупно основната намена 19		264,650.060	319,127.921,75	308,122.940,65
	ОСНОВНА НАМЕНА 20. НАДО- МЕСТ НА СЛУЖБАТА НА ОП- ШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО				
20-2	Средства распоредени во определен износ		90.000.000	90.000.000	90.000.000
	Вкупно основната намена 20		90.000.000	90.000.000	90.000.000

1	2	3	4	5	6
	ОСНОВНА НАМЕНА 21. ПОСЕБНА СМЕТКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТТИКНУВАЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕТО НА ТРГОВСКАТА РАЗМЕНА СО СТРАНСТВО				
21-2	Средства распоредени во определен износ		8 230,000.000	9.743,000.000	9.743,000.000
	Вкупно основната намена 21		8.230,000.000	9.743,000.000	9.743,000.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 22. ПОСЕБНА СМЕТКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО				
22-2	Средства распоредени во определен износ		1.920,000.000	3.364,000.000	3.280,631.406,39
	Вкупно основната намена 22		1.920,000.000	3.364,000.000	3.280,631.406,39
	ВКУПНО РАСХОДИ (основните намени 07 до 22)		58.165,000.000	60.848,000.000	59.944,230.988,89

Член 3

Потрошените средства по носителите, корисниците и поблиски намени се искажани во посебниот дел на Завршната сметка на Буџетот на федерацијата за 1975 година, кој е посебно отпечатен и претставува составен дел на оваа завршна сметка.

Член 4

Оваа завршна сметка ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

635.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ И НА ДРУГИ СОЈУЗНИ ПРОПИСИ И ОПШТИ АКТИ

Се прогласува Законот за објавување на сојузните закони и на други сојузни прописи и општи акти, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 година.

ПР бр. 512
28 септември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ЗАКОНИ И НА ДРУГИ СОЈУЗНИ ПРОПИСИ И ОПШТИ АКТИ

Член 1

Сојузните закони и други сојузни прописи и општи акти, како и други акти за кои е тоа опреде-

лено со сојузен закон или со пропис на Сојузниот извршен совет (во понатамошниот текст: сојузни прописи) се објавуваат во „Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ (во натамошниот текст: „Службен лист на СФРЈ“).

Член 2

Прописите и други акти на Врховниот командант на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на сојузниот секретар за народна одбрана, што се однесуваат само на вооружените сили на СФРЈ, се објавуваат во „Службен воен лист“.

Член 3

Меѓународните договори што ги ратификувало Собранието на СФРЈ, односно Сојузниот извршен совет, се објавуваат во посебно издание под назив: „Службен лист на СФРЈ“ — Меѓународни договори. Југословенските стандарди се објавуваат во посебно издание на сојузниот орган надлежен за стандардизација, под назив: „Југословенски стандарди“.

Член 4

Сојузните прописи, меѓународните договори и југословенските стандарди се објавуваат во автентични текстови на јазиците и писмата на народите на Југославија, утврдени со републичките устави, и како автентични текстови на јазиците на албанската и унгарската народност.

Член 5

Во „Службен лист на СФРЈ“, се објавуваат:
1) Уставот на СФРЈ, сојузните закони, општествениот план на Југославија, буџетот на федерацијата, завршната сметка на федерацијата, одлуките, декларациите, резолуциите и препораките од Собра-

нието на СФРЈ и од неговите собори, деловникот на Собранието на СФРЈ, деловниците на соборите на Собранието на СФРЈ, автентични толкувања на сојузни закони, прописите на Административната комисија на Собранието на СФРЈ и други акти на Собранието на СФРЈ, за кои ќе одлучи тоа да се објават во „Службен лист на СФРЈ“;

2) указите и другите акти на Претседателот на Републиката за кои е тоа определено со сојузен закон или за кои Претседателот на Републиката ќе определи да се објават во „Службен лист на СФРЈ“;

3) актите на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за кои е тоа определено со сојузен закон или за кои Претседателството ќе определи да се објават во „Службен лист на СФРЈ“;

4) деловникот на Советот на федерацијата;

5) уредбите, одлуките, упатствата, решенијата, деловникот како и другите акти на Сојузниот извршен совет за кои со сојузен закон или со акт на Советот е определено да се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“;

6) правилниците, наредбите и упатствата на функционерите што раководат со сојузните органи на управата и со сојузните организации и на сојузните комитети, како и решенијата на тие функционери и на сојузните комитети за кои со сојузен закон или со акт на Сојузниот извршен совет е определено да се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“;

7) договорите во чие склучување учествуваат федерацијата, републиките и автономните покраини;

8) општествените договори во чие склучување учествуваат органите на федерацијата, самоуправните организации и заедници, општествено-политичките и општествените организации на ниво на федерацијата;

9) самоуправните спогодби и спогодбите за кои е тоа определено со сојузен закон;

10) одлуките и другите акти на Уставниот суд на Југославија, Сојузниот суд, Сојузното јавно обвинителство, Сојузното јавно правобранителство и на Сојузниот општествен правобранител на самоуправањето, за кои е тоа определено со сојузен закон;

11) исправките на сојузни прописи ако текстот објавен во „Службен лист на СФРЈ“ не му одговара на изворниот текст.

Актот за ратификација на меѓународен договор се објавува со текстот на ратификуваниот меѓународен договор.

Член 6

Во „Службен лист на СФРЈ“ се објавуваат и прописите и другите акти на Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија и на Службата на општественото книговодство на Југославија, актите на самоуправните интересни заедници на ниво на федерацијата, актите на организациите на здружен труд, на нивните заедници и здруженија и на други самоуправни организации и заедници — ако со тие акти, врз основа на овластување од сојузен закон, се уредуваат правата и обврските на граѓаните и организациите, како и други акти на тие организации и заедници и здруженија определени со сојузен закон или со пропис на Сојузниот извршен совет.

Член 7

Сојузните прописи се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“ во текстот што го утврдил сојузниот орган, организацијата, заседницата или здружението што го донело сојузниот пропис, односно учесниците на договорот или спогодбата што го склучиле договорот или спогодбата.

Член 8

За објавувањето на сојузните закони и на другите прописи и општи акти на Собранието на СФРЈ се грижи Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, а за објавувањето на другите

прописи и на други акти, освен на прописите и другите акти на Претседателот на Републиката и на Претседателството на СФРЈ — Сојузниот комитет за законодавство.

За објавувањето на прописите и на другите акти на Претседателот на Републиката и на Претседателството на СФРЈ се грижат стручните служби на Претседателот на Републиката и на Претседателството на СФРЈ.

Во вршењето на работите од став 1 на овој член, Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, односно Сојузниот комитет за законодавство е должен да постапува според заклучоците од надлежните тела на Собранието на СФРЈ, односно од Сојузниот извршен совет.

Член 9

Сојузните прописи се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, врз основа на налог од сојузниот орган, организацијата, заедницата или здружението што го донело прописот.

Член 10

Сојузните прописи се објавуваат, по правило, во првиот нареден број на „Службен лист на СФРЈ“, ако на Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ѝ се доставени заради објавување во пропишаниот рок.

Сојузниот комитет за законодавство, Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ и стручните служби од член 8 на овој закон утврдуваат кои сојузни прописи ќе се објавуваат во одделен број на „Службен лист на СФРЈ“, и редослед по кој ќе се објават тие прописи.

Член 11

Ако Сојузниот комитет за законодавство смета дека сојузен пропис од член 5 став 1 точка 6 на овој закон не е во согласност со сојузен закон или со друг пропис или општ акт на Собранието на СФРЈ или со пропис на Сојузниот извршен совет, ќе му укаже на Советот, пред објавувањето на тој пропис, на таа несогласност и ќе му предложи на Советот преземање на соодветни мерки за чие преземање Советот е овластен со Уставот на СФРЈ и со сојузен закон.

Член 12

„Службен лист на СФРЈ“, излегува еднаш неделно, по правило, во истиот ден во неделата. Денот на излегувањето на „Службен лист на СФРЈ“ е датумот означен на „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузниот комитет за законодавство, односно Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ може да определи, кога е тоа потребно, да се издаде вонреден број на „Службен лист на СФРЈ“.

Сите изданија на „Службен лист на СФРЈ“ на јазиците на народите на Југославија треба да бидат пуштени во промет во ист ден.

Член 13

„Службен лист на СФРЈ“ излегува во посебно издание на секој јазик и писмо на кои, според одредбите на овој закон, се објавуваат сојузните прописи.

Член 14

„Службен лист на СФРЈ“ го издава Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 15

Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија е должна да обезбеди, пред објавувањето на сојузните прописи во „Службен лист на СФРЈ“, податоците од тие прописи, како и податоците во врска со тие прописи, да се чуваат како службена тајна.

Член 16

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за роковите до кои на Сојузниот комитет за законодавство му се доставуваат сојузните прописи заради објавување во „Службен лист на СФРЈ“, за роковите до кои сојузните прописи треба да ѝ се доставуваат на Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради објавување во „Службен лист на СФРЈ“, за начинот на издавање на „Службен лист на СФРЈ“ и редоследот по кој сојузните прописи ќе се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, за начинот на постапување на Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија со сојузните прописи што ѝ се доставуваат заради објавување во „Службен лист на СФРЈ“, како и за чувањето на службената тајна во поглед на податоците во врска со тие прописи.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за објавување на сојузните прописи и други акти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/70).

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

636.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ЗА СИСТЕМОТ НА МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА НАРУШУВАЊЕ НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ТАА ОБЛАСТ

Се прогласува Законот за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се спречува нарушување на единството на југословенскиот пазар во таа област, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 23 септември 1976 година.

ПР бр. 510

28 септември 1976 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ЗА СИСТЕМОТ НА МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА НАРУШУВАЊЕ НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ТАА ОБЛАСТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој закон се уредуваат основите на работењето на организациите на здружен труд што вршат

промет на стоки и услуги во прометот на стоки и се уредува и обезбедува систем на мерки со кои се спречува нарушување на единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки.

Под уредување на основите на работењето на организациите на здружен труд што вршат промет на стоки и услуги, во смисла на овој закон, се подразбира утврдувањето на условите и правилата на однесувањето кон кои мораат да се придржуваат организациите на здружен труд при вршењето на промет на стоки и услуги на единственото стопанско подрачје на Југославија.

Под уредување и обезбедување на системот на мерките со кои се спречува нарушување на единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги, во смисла на овој закон, се подразбира определувањето со кои акти и дејствија се нарушува единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги, забрана на донесување на такви акти, односно преземање на такви дејствија, и правна заштита на организациите на здружен труд од тие акти и дејствија.

Член 2

Како промет на стоки, во смисла на овој закон, се сметаат:

1) подготвувањето, испораката, набавката и продажбата на стоки и други форми на промет на стоки што, врз основа и во рамките на соработка и самоуправни здружување на труд и средства, се вршат помеѓу организациите на здружен труд што се занимаваат со работите на прометот на стоки и услуги и производствените и други организации на здружен труд;

2) купувањето на стоки заради преработка, продажбата на стоки од сопствено производство и купувањето на стоки заради продажба и продажбата на тие стоки.

Односите што по основа на соработка и здружување на труд и средства настануваат помеѓу организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на стоки и производствените и други организации на здружен труд во врска со прометот на стоки, во смисла на точка 1 став 1 од овој член, се уредуваат со самоуправни спогодба што ја склучуваат тие организации врз основа на посебен сојузен закон.

Член 3

Како услуги во прометот на стоки (во понатамошниот текст: услуги) во смисла на овој закон, се сметаат: агенциски услуги, посреднички услуги, застапнички услуги, комисиони услуги, берзански услуги, услуги на складирање на стоки, услуги на испраќање и доставување на стоки, услуги на контрола на квалитетот и квантитетот на стоки, услуги на осигурување на стоки, услуги на економска пропаганда, приредување на саеми и стопански изложби, како и други услуги вообичаени во прометот на стоки.

Ако со закон не е определено поинаку, одделни услуги од став 1 на овој член опфаќаат вршење на дејности, односно работи, согласно со деловните обичаи во прометот на стоки.

Член 4

Одредбите на овој закон што се однесуваат на организациите на здружен труд се применуваат и врз другите учесници во вршењето на промет на стоки и услуги (деловните заедници, земјоделските и други задруги, други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките организации, општествените организации, органите и организациите на општествено-политичките заедници, здруженијата на граѓани, работните луѓе што самостојно вршат стопанска дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани и др.).

Вршењето на промет на стоки и услуги со предмети на вооружување и воена опрема се уредува со посебен сојузен закон.

II. ОСНОВИ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ВРШАТ ПРОМЕТ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Член 5

За вршење на промет на стоки и услуги мораат да бидат исполнети условите во поглед на стручната подготовка на работниците вработени во организациите на здружен труд што вршат промет на стоки и услуги и техничките услови во поглед на деловните простории, уредите и опремата, што обезбедуваат современо вршење на промет на стоки и услуги, како и други пропишани услови.

Организацијата на здружен труд може да се занимава само со промет на оние производи и со вршење на оние услуги за кои ги исполнува условите во смисла на став 1 од овој член.

Член 6

Организациите на здружен труд самостојно одлучуваат за прометот на стоки и услуги со кои ќе се занимаваат, ако со закон не е определено поинаку.

Во согласност со одредбата на став 1 од овој член, организацијата на здружен труд го утврдува својот предмет на работењето според производите, односно групите на производи (трговските струки) и според тоа дали ќе се занимава со промет на стоки на мало или со промет на стоки на големо или со промет на стоки на мало и со промет на стоки на големо, а организацијата на здружен труд што се занимава со вршење услуги — според услугите, односно според услужните дејности од член 3 на овој закон.

Член 7

Во рамките на предметот на работењето утврден во смисла на член 6 од овој закон, организациите на здружен труд можат, покрај прометот на стоки што го вршат врз основа и во рамките на соработка и здружување на труд и средства, да вршат и промет на стоки од свое име и за своја сметка, како и од свое име а за сметка на други организации на здружен труд.

Член 8

Купување и продажба на стоки помеѓу организациите на здружен труд може да се врши и со јавно наоѓавање (купопродажба на стоки на аукциски начин), како и на состаноци што ги организира продуктната берза (на берзански начин).

Член 9

Организациите на здружен труд не смеат при вршењето на прометот на стоки и услуги да преземаат особено постапки и дејствија со кои се нарушува единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги, предизвикуваат растројувања во снабдувањето или на пазарот, неоправдано се зголемува бројот на посредниците во прометот на определени стоки, неоправдано се ограничува или се запира продажбата на стоки, неоправдано се зголемуваат цените, или со кои се нанесува или може да им се нанесе штета на други организации на здружен труд, на потрошувачите или на општествената заедница.

Член 10

Организацијата на здружен труд што ги утврдила и на пропишаниот или вообичаениот начин ги објавила условите на работењето под кои врши промет на стоки и услуги (условите во поглед на количеството на стоки за испорака, начинот и условите на вршењето услуги, начинот на плаќањето, бонификацијата и др.), е должна да се придржува кон тие услови во односите со купувачите, односно со корисниците на услугите

Член 11

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на стоки и услуги за непосредна потрошувачка се должни да соработуваат и да се договораат со самоуправните интересни заедници, со месните заедници и со организациите на потрошувачите за развојот и локацијата на продажната мрежа на нивното подрачје, за асортиманот, количеството, квалитетот и цената на производите наменети за непосредна потрошувачка, за работното време и за други прашања и работи од заеднички интерес, а посебно за снабдувањето на граѓаните со производи на секојдневната потрошувачка.

Соработката и договарањето во смисла на став 1 од овој член, се остваруваат на начинот предвиден во самоуправната спогодба што организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на стоки за непосредна потрошувачка ќе ја склучат со самоуправните интересни заедници, месните заедници и со организациите на потрошувачите.

Член 12

Организацијата на здружен труд што врши промет на стоки на мало е должна:

1) да ги продаде, на барање од купувачот, во согласност со добрите деловни обичаи во прометот на стоки, стоките што се изложени на продажба, односно што се наоѓаат во продавница или во друга деловна единица што врши продажба на стоки на мало;

2) да ги истакне цените на стоките што ги продава на начин уочлив за купувачите, и да се придржува кон тие цени;

3) при помали пакувања на стоки да употребува материјал за завиткување со тежина која, во согласност со добрите деловни обичаи во прометот на стоки, ѝ одговара на тежината на запакуваните стоки;

4) да издаде, на барање од купувачот, сметка за продадените стоки.

Член 13

Организацијата на здружен труд што врши промет на стоки на мало е должна на купувачот на негово барање да му ги даде потребните известувања за квалитетот и за другите својства на стоките што тој има намера да ги купи, и е одговорна за точноста на дадените известувања.

Ако е во прашање производ што има недостатоци (федеричен производ и др.) или производ што се продава по намалена цена, организацијата на здружен труд е должна да го запознае и да го предупреди купувачот, и без негово барање, за недостатокот на производот, односно за вистинските причини поради кои производот се продава по намалена цена.

Член 14

Организацијата на здружен труд што врши промет на стоки на мало е должна на купувачот да му го продаде сна количество на стоки што тој го бара ако располага со такво количество стоки.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на случаите во кои со продажбата на стоки во количество што го бара купувачот би било доведено во прашање редовното снабдување на другите потрошувачи со тие стоки, или во кои, со оглед на состојбата на пазарот на тие стоки, би постоело основано сомневање дека стоките во поголемо количество се купуваат од шпекулативни причини.

Член 15

Организацијата на здружен труд што продала на мало производ кој има недостаток, е должна, на барање од купувачот, да го замени тој производ со нов производ, или на купувачот да му го врати износот платен за тој производ, или, во согласност со купувачот, да го отстрани недостатокот на производот.

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на производите од член 13 став 2 на овој закон.

Купувачот може да го остварува правото од став 1 на овој член под услов своето барање да ѝ го поднесе на организацијата на здружен труд што го открил недостатокот, а најдоцна во рок од шест месеци од денот на купувањето на производот.

Купувачот го нема правото од став 1 на овој член, ако недостатокот на производот настанал по негова вина или ако во моментот на купувањето знаел или можел да го утврди недостатокот.

Купувачот го има правото од став 1 на овој член и во случаи на купување на производ што му е продаден со гарантен лист.

Член 16

Организацијата на здружен труд сторува дело на спекулација во прометот на стоки, ако при вршењето на прометот на стоки ја искористува состојбата на пазарот (привремен недостиг на определени стоки и др.), заради стекнување на неоснована имотна корист или ако со своето работење насочено кон стекнување на неоснована имотна корист предизвика или може да предизвика растројувања на пазарот или во снабдувањето или неоправдано зголемување на цените.

Организацијата на здружен труд сторува дело на спекулација во прометот на стоки, во смисла на став 1 на овој член, особено:

1) ако како продавач условува купувачот покрај едни стоки да купи и стоки што инаку не би ги купил, или купувачот да ѝ продаде стоки што инаку не би ги продал, или ако продажбата односно купувањето на стоките го условува на друг начин што не е во согласност со законот или со добрите деловни обичаи во прометот на стоки;

2) ако ги прикрива стоките, ја ограничува или запира продажбата на стоки или врши други дејствија со кои се предизвикува недостиг на стоки на пазарот;

3) ако учествува или придонесува за препродавање на стоките со кои неоправдано се зголемува бројот на посредниците во прометот на определени стоки;

4) ако продажбата на стоки ја условува со уплатата на однапред определен износ на парични средства, па по испораката на стоките при конечната пресметка не му признае, односно не му пресмета на купувачот соодветна (вообичаена) камата на уплатениот износ;

5) ако склучи фиктивен или симулиран договор за купување и продажба на стоки, за друга работа на прометот на стоки или за работа во врска со прометот на стоки;

6) ако без оправдана причина не ги изврши или на друг начин грубо ги крши обврските што произлегуваат од договорот за купување и продажба на стоки, од договорот за друга работа на прометот на стоки, или од договорот за работа во врска со прометот на стоки.

Одредбите на точ. 1, 4, 5 и 6 на став 2 од овој член согласно се применуваат и врз услугите.

Член 17

Договорот за купување и продажба на стоки и договорот за друга работа на прометот на стоки или работа во врска со прометот на стоки, со кои се сторува дело на спекулација во прометот на стоки, не произведува правно дејство во делот со кој е извршено тоа дело.

Член 18

Ако условите и начинот на вршењето на прометот на стоки и услуги не се уредени со пропис или со самоуправен општ акт, организациите на здружен труд вршат промет на стоки и услуги согласно со обичаите што се применуваат во прометот на одделни производи, односно при вршењето на одделни услуги.

Член 19

Стопанската комора на Југославија ги утврдува трговските струки и производите што спаѓаат во одделни трговски струки, во согласност со обичаите во прометот на стоки.

III. СИСТЕМ НА МЕРКИ СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА НАРУШУВАЊЕ НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Член 20

Како акти и дејствија со кои се нарушува единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги, во смисла на член 1 став 3 од овој закон, се сметаат актите и дејствијата со кои, спротивно на уставот и законот, се ограничува слободната размена на стоки и услуги, слободното настапување на пазарот и самоуправното спогодување и општествено договарање за унапредување на прометот на стоки и услуги или со кои на друг начин се нарушува единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги.

Како акти и дејствија од став 1 на овој член се сметаат, особено, актите и дејствијата со кои:

1) на организација на здружен труд ѝ се одзема правото или ѝ се отежнува на определено подрачје да врши промет на стоки и услуги, или во вршењето на промет на стоки и услуги на определено подрачје се доведува во нерамноправна положба или во понеповолна положба во однос на други организации на здружен труд;

2) организација на здружен труд се обврзува прометот на стоки и услуги да го врши само на определено подрачје или исклучиво односно претежно со определени организации на здружен труд, или на определено подрачје на друг начин ѝ се условува вршењето на промет на стоки и услуги;

3) на организација на здружен труд ѝ се наредува да врши определени работи на промет на стоки и услуги што таа инаку не би ги вршела;

4) на организација на здружен труд ѝ се оневозможува, односно ѝ се отежнува да остварува некое право во поглед на вршењето на промет на стоки и услуги, или ѝ се оневозможува, односно отежнува основањето на организации на здружен труд или на нејзините делови на определено подрачје;

5) организација на здружен труд во вршењето на промет на стоки и услуги се доведува во монополистичка или друга повластена положба на определено подрачје во однос на други организации на здружен труд или потрошувачите;

6) на организација на здружен труд ѝ се оневозможува или ѝ се отежнува продажбата на определени производи на определено подрачје со определување на невообичаени услови за продажба (невообичаена разлика во цена и сл.);

7) на друг начин се спречува или се ограничува слободното вршење на промет на стоки и услуги на определено подрачје (спречување, односно отежнување на добивањето на соодветни деловни простории и др.).

Член 21

Под актите од член 22 на овој закон се подразбираат закони, други прописи и општи акти на органите на општествено-политичките заедници, самоуправни општи и други акти на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, како и поединечни акти на тие органи, организации и заедници.

Член 22

Под дејствијата од член 20 на овој закон се подразбираат налози, односно наредби што не се

издадени во облик на формален правен акт (усни налози, телефонски налози и др.) како и други постапки и дејствија со кои се нарушува единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги.

Член 23

Управните акти (решенија и др.) со кои се нарушува единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги се ништовни.

Кога надлежниот орган ќе утврди дека постои причина за ништовност, должен е таквиот управен акт веднаш да го огласи за ништовен според постапката предвидена со Законот за општата управна постапка.

Надлежниот орган на пазарната инспекција може да го запре извршувањето на управниот акт од став 1 на овој член до завршувањето на постапката за негово огласување за ништовен.

Член 24

Организацијата на здружен труд чие право е повредено со управниот акт од член 23 на овој закон може да поведе управен спор.

Против судската одлука донесена во управниот спор може да се изјави жалба до Сојузниот суд, ако со управниот акт на организацијата на здружен труд или работните луѓе на територијата на други републики, односно автономни покраини, па со тоа и други републики и автономни покраини, се ставаат во нерамноправна положба на единствениот југословенски пазар.

Член 25

Писмен или устен налог што не е издаден во облик на формален правен акт не произведува правно дејство, ако со него се нарушува единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги.

Организацијата на здружен труд не смее да постапи по налогот од став 1 на овој член и не може врз основа на него да заснова какво и да е право спрема трети лица.

Член 26

Организацијата на здружен труд чие право е повредено со незаконитото дејствие со кое се нарушува единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги, може да поднесе тужба до надлежниот суд на чие подрачје е сторено дејствието. Судот за тужбата одлучува во процесна постапка, ако со овој закон не е определено поинаку. Тужба се поднесува во рок од 30 дена од денот кога организацијата на здружен труд дознала за односното дејствие.

Постапката пред судот е итна.

Во тужбеното барање за заштита од незаконитото дејствие ќе се наведе кое дејствие е сторено, местото и времето кога дејствието е сторено, органот, организацијата или службеното лице што го сторило дејствието и докази за тоа, предлог судот да го забрани понатомашното спречување или ограничување на вршењето на правата или обврските, и да се поништит последиците од таквото сторување. Со тужбата може да се бара и надомест на штетата што е предизвикана со незаконитото дејствие.

Тужителот може своето барање да го ограничи само на надомест на штетата што е предизвикана со незаконитото дејствие.

Тужбата од став 1 на овој член можат да ја поднесат и надлежните органи на пазарната инспекција и други заинтересирани органи и организации, ако тужбата не ја поднесе организацијата на здружен труд чие право е повредено со незаконитото дејствие со кое се нарушува единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги.

Член 27

Со пресудата со која се усвојува тужбеното барање, судот ќе го забрани незаконитото дејствие и понатомашното преземање на такво или на слични незаконити дејствија.

Со пресудата, ако е тоа потребно, ќе се определи и што е должен да стори тужениот за да се воспостави законита состојба и во кој рок тоа треба да го направи, како и санкции за неизвршување на пресудата.

Член 28

Судот може пред поведувањето или во текот на постапката која се води во смисла на член 26 од овој закон, да изрекува привремени мерки според прописите на извршната постапка.

Член 29

Против пресудата на судот донесена во прв степен може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на доставувањето на пресудата.

Жалбата го одлага извршувањето на пресудата, но судот може, на предлог од организацијата на здружен труд, односно од органот на пазарната инспекција и другите заинтересирани органи и организации да одлучи жалбата да не го одлага извршувањето на пресудата ако според околностите на случајот најде дека е тоа потребно.

Член 30

Ако пресудата не биде извршена во определениот рок, судот по службена должност ќе ја изврши пресудата непосредно или преку друг суд или управен орган.

Трошоците за извршување на пресудата ги поднесува органот или организацијата што го извршила незаконитото дејствие.

Член 31

Договорите и другите правни работи со кои се нарушува единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги не произведуваат правно дејство, а и на односите од тие договори и други правни работи не може да им се даде судска заштита.

Договорите и другите правни работи од став 1 на овој член можат да се поништит по тужба на соговорачот, други организации на здружен труд чии интереси се повредени, јавниот правобранител, општествениот правобранител на самоуправавањето, јавниот обвинител и надлежните органи на пазарната инспекција.

IV. УПРАВНИ МЕРКИ

Член 32

Ако организација на здружен труд се занимава со промет на производи, односно со вршење на услуги за кое не ги исполнува условите од член 5 став 1 на овој закон, надлежниот орган на пазарната инспекција ќе донесе решение со кое привремено ќе го забрани вршењето на тие дејности.

Привремената забрана од став 1 на овој член трае сè додека не ќе бидат исполнети условите од член 5 став 1 на овој закон.

Член 33

Ако организација на здружен труд неоправдано го одбие барањето на купувачот производот што има недостаток да му го замени со нов производ или да му го врати износот платен за производот, или во согласност со купувачот да го отстрани недостатокот на производот (член 15), надлежниот орган на пазарната инспекција ќе донесе решение со кое ќе нареди да се задоволи основаното барање на купувачот.

Член 34

Ако организација на здружен труд прикрива стоки или неоправдано ја ограничува или ја запира продажбата на стоки, надлежниот орган на пазарната инспекција ќе донесе решение со кое ќе нареди пуштање на стоките во промет.

Член 35

Ако организација на здружен труд како продавач, условува купувачот покрај едни стоки да купи и стоки што инаку не би ги купил или купувачот да ѝ продаде стоки што инаку не би ги продал, надлежниот орган на пазарната инспекција ќе донесе решение со кое ќе нареди да се изврши купување односно продажба на стоки без условување.

Член 36

Применувањето на управните мерки од чл. 32 до 35 на овој закон не го исклучува применувањето на управните мерки предвидени со друг закон.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

1. Стопански престапи

Член 37

Со парична казна од 20.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице ако стори дело на спекулација во прометот на стоки (член 16) или ако донесе акт или изврши дејствие со кое се нарушува единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги (член 20).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 3.000 до 30.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Ако организација на здружен труд или друго правно лице сторило дело на спекулација во прометот на стоки користејќи ја својата монополистичка или друга повластена положба на пазарот или ако од тоа дело произлегле штетни последици од поголеми размери, ќе се казни за стопански престап со парична казна од најмалку 200.000 динари, а одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице — со парична казна од најмалку 10.000 динари.

Член 38

Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во државен орган, ако донесе поздинечен акт или изврши дејствие со кои се нарушува единството на југословенскиот пазар во областа на прометот на стоки и услуги (член 20).

Член 39

Покрај паричната казна за сторениот стопански престап од чл. 37 и 38 на овој закон, ќе се изрече заштитната мерка јавно објавување на пресудата.

Член 40

На раководно работно место и на работни места на раководител на трговска деловна единица, трговски претставник и трговски патник не може во организација на здружен труд да се наоѓа работник што како одговорно лице е осуден за стопански престап од чл. 37 и 38 на овој закон со парична казна во износ поголем од 5.000 динари.

Одговорното лице во државен орган што е осудено за стопански престап од член 38 на овој закон со парична казна во износ поголем од 5.000 динари, не може да се наоѓа на работно место на кое го сторило тој стопански престап, како ни на друго работно место на кое би можело да стори таков стопански престап.

Забраната од ст. 1 и 2 на овој член трае три години од денот на правосилноста на пресудата.

Член 41

На раководно работно место и на работни места на раководител на трговска деловна единица, трговски претставник и трговски патник не може во организација на здружен труд да се наоѓа ни лице што за кривично дело против основите на социјалистичкото самоуправно уредување на Југославија и безбедноста на земјата, против стопанството, против правото на самоуправување или против општествениот имот, извршено со умисла, е осудено на безусловна казна затвор.

За лице што со умисла сторило друго кривично дело, освен кривичните дела од став 1 на овој член, забраната од тој став настапува ако за таквото кривично дело е осудено безусловно на казна затвор во траење од најмалку три години.

Забраната за лицето од став 1 на овој член трае десет години, а забраната од став 2 на овој член трае пет години — од денот на издржаната, простелата или застарената казна.

2. Прекршоци

Член 42

Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако не се придржува кон своите услови на работењето (член 10);

2) ако одбие да пристапи кон соработка и договарање во смисла на член 11 од овој закон;

3) ако, на барање од купувачот, производот што има недостаток не го замени со нов производ, или на купувачот не му го врати износот платен за таков производ или во согласност на купувачот не го отстрани недостатокот на производот, а била должна тоа да го стори (член 15).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 43

Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако, на барање од купувачот, не продаде стоки што се изложени на продажба или се наоѓаат во продавница или во друга деловна единица, не ги истакне цените не на стоките или не се придржува кон тие цени, употребува за пакување на стоки материјал за завиткување што е несразмерен на тежината на продадените стоки или не издаде, на барање од купувачот, сметка за продадените стоки (член 12);

2) ако не му даде на купувачот, на негово барање, потребни известувања за квалитетот и другите својства на стоките што има намера да ги купи, или ако не го запознае и предупреди купувачот за недостатокот на производот, односно за вистинските причини поради кои производот се продава по намалена цена (член 13);

3) ако неоправдано не го задоволи барањето на купувачот во поглед на количеството на стоки што има намера да го купи (член 14);

4) ако неточно мери стоки на потрошувачите. За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна до 300 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

За прекршок од став 1 на овој член пазарните инспектори можат да наплатуваат парична казна на самото место во износ од 500 динари.

Член 44

Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни за прекршок работодаводител на продавница или на друга деловна единица која врши промет на стоки на мало, ако продава стоки по цена повисока од онаа што ја определила организацијата на здружен труд.

Покрај казната од став 1 на овој член ќе се изрече и заштитна мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

За прекршок од став 1 на овој член пазарните инспектори можат да наплатуваат парична казна на самото место во износ од 500 динари.

Член 45

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец што врши стопанска дејност со самостоен личен труд со средства на трудот во сопствениот на граѓани, ако стори дело на шпекулација во прометот на стоки, а другите поединци — со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.

Покрај казната од став 1 на овој член ќе се изрече и заштитна мерка одземање на имотната корист остварена со извршувањето на прекршокот.

Член 46

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец што врши стопанска дејност со самостоен личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, ако стори прекршок од член 42 став 1 точка 3 на овој закон, а со парична казна до 500 динари — ако стори прекршок од член 43 на овој закон.

За прекршок од став 1 на овој член за кој е пропишана парична казна во износ до 500 динари, пазарните инспектори можат да наплатуваат парична казна на самото место во износ од 500 динари.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 47

Одредбите на член 40 од овој закон не се однесуваат на работниците што пред влегувањето во сила на овој закон се казнети за стопански престапи од чл. 37 и 38 на овој закон.

Член 48

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат чл. 1 до 14; чл. 18 до 22; член 23 ст. 1 и 2; чл. 24 до 51; член 53; чл. 55 до 62; чл. 64 и 65; член 67; член 69 став 1 точ. 1, 2 и 6 и став 2; член 71; член 72 став 1, точ. 1, 2, 4, 5 и 6 и став 2; чл. 73 до 76 и чл. 78 до 87 на Основниот закон за прометот на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/67 и 30/68).

Член 49

Со денот определен со републички, односно со покраински пропис, а најдоцна до 30 јуни 1977 година, престануваат да важат:

- 1) Правилникот за минималните технички услови за вршење промет на хмел на големо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/67);
- 2) Правилникот за минималните технички услови за вршење на промет на сурова кожа, волна и длака на големо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/68);
- 3) Правилникот за минималните технички услови за вршење промет на отпадоци на големо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/69 и 16/72);
- 4) Правилникот за минималните технички услови за вршење промет на пченица и 'рж на големо („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/70);

5) Правилникот за општите минимални технички услови, уредите и опремата на деловните простории на трговските претпријатија, трговските дуќани и трговските деловни единици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/60 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/65).

Член 50

Овој закон влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

637.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

Се прогласува Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 година.

ПР бр. 513

28 септември 1976 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОД ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ШТО ЈА ЗАГРОЗУВААТ ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Заразни болести на животните што ја загрозуваат целата земја (во натамошниот текст: заразни болести) се:

- 1) Африканската чума кај свињите — *Pestis africana suum*;
- 2) Африканската сакагија — *Lymphangiotis epizootica*;
- 3) Приот пришт — *Anthrax*;
- 4) Весилото — *Lyssa*;
- 5) Бруцелозата — *Brucellosis*;
- 6) Цистицеркозата — *Taeniasis*;
- 7) Ехинококозата — *Echinococcus*;
- 8) Говедската чума — *Pestis Bovina*;
- 9) Хеморагичната септикемија кај говедата и дивечот — *Septicaemia Haemorrhagica bovum*;
- 10) Инфективната анемија кај коњите — *Anemia infectiosa equorum*;
- 11) Инфлуенцата кај коњите — *Influenza equorum*;
- 12) Чумата кај коњите — *Pestis equorum*;
- 13) Чума кај живината, атипичната чума кај живината и кокошкиниот тиф — *Pestis avium, Pseudo pestis avium, Salmonella gallinarum*;
- 14) Лептоспирозата — *Leptospirosis*;
- 15) Леукемијата кај говедата — *Leucosis bovina*;
- 16) Листерелозата — *Listerellosis*;

- 17) Овчите сипаници — *Variola ovina*;
- 18) Белодробната зараза кај говедата — *Pleuropneumonia contagiosa bovinum*;
- 19) Пситакозата — *Psittacosis*;
- 20) Q треската — *Q febris*;
- 21) Сакагијата — *Malleus*;
- 22) Салмонелозите — *Salmonellosis*;
- 23) Лигавката и шапот — *Aphtae epizooticae*;
- 24) Половата зараза кај коњите — *Exanthema coitale paralyticum*;
- 25) Свинската чума — *Pestis suum*;
- 26) Токсоплазмозата — *Toxoplasmosis*;
- 27) Трихинелозата — *Trichinellosis*;
- 28) Туберкулозата — *Tuberculosis*;
- 29) Везикуларното заболување кај свињите;
- 30) Вибриозата — *Vibriosis*;
- 31) Црвеницата — *Rhusiopathia suis*;
- 32) Заразната болест кај пчелите — *Acariasis apium, Pestis apium, Nqsemosis*;
- 33) Заразните болести на зајаци и питомите зајаци — *Tulagaemia, Muxomatosis*;
- 34) Заразната фатеност кај свињите — *Encephalomyelitis enzootica suum*;
- 35) Пролетната виремија кај крапот — *Viremia vernalis cyprini*;
- Еритродерматитис кај крапот — *Eritrodermatitis cyprini*;
- Воспаление на рибниот меур кај крапот — *Aerocistitis cyprini*;
- Вирусната хеморагична септикемија на калифорниската пастрмка — *Septicaemia haemorrhagica salmonis*;
- Заразната некроза на панкреасот кај пастрмките — *Necrosis infectiosa pancreatis salmonis*;
- Фурункулозата — *Furunculosis*;
- Брливоста — *Muxomatosis*;
- 36) Заразната фатеност кај коњите — *Meningoencephalomyelitis equorum*.

Ако се појави опасност од друга опасна заразна болест која се шири брзо (епизоотија) и која може да ја загрози целата земја, Сојузниот извршен совет може да определи, за заштита од таква заразна болест, да се применуваат одредбите за мерките и други одредби предвидени со овој закон.

Член 2

Заштитата на животните од заразни болести и заштитата на здравјето на луѓето од заразни болести што можат да се пренесат и на луѓето, се врши со преземање на пропишаните или наредените ветеринарско-санитарни мерки за спречување на појавата или за откривање на заразните болести односно за отстранување или искоренување на заразните болести предвидени со овој закон.

Член 3

Како животни, во смисла на овој закон, се сметаат: копитари (коњи, маски, магариња и мули), чапункари (говеда, биволи, овци, кози и свињи), перната живина (кокошки, мисирки, гуски, пајки и друга домашна перната живина), украсни и екзотични птици и животни, кучиња, мачки, питоми зајаци, пчели, свилени буби, риби, ракови, школки, ежеви, желки, полжави, жаби, пијавици, дивеч, сверови и лабораториски животни.

Како животински производи, во смисла на овој закон, се сметаат: сите составни делови на животинското тело во сурова или преработена состојба што служат за исхрана на луѓе, млеко, јајца, производи од млеко и јајца и мед.

Како животински сировини, во смисла на овој закон, се сметаат составните делови на животинското тело и млекото, јајцата и медот во непреработена состојба, без оглед на нивната намена.

Како животински отпадоци, во смисла на овој закон, се сметаат составните делови на животинското тело што не служат за исхрана на луѓе.

Член 4

Ветеринарско-санитарните инспекциски прегледи и контрола на животни, животински производи, животински сировини и животински отпадоци што според одредбите на овој закон се вршат задолжително, освен граничните ветеринарско-санитарни прегледи и контрола, ги вршат надлежните органи во републиката, односно во автономната покраина.

Ветеринарско-санитарните инспекциски прегледи и контрола на животни, животински производи, животински сировини и животински отпадоци што според одредбите на овој закон се вршат задолжително за потребите и во рамките на Југословенската народна армија, ги вршат надлежните органи на Југословенската народна армија.

II. МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

1. Мерки за спречување на појавата на заразни болести

Член 5

Заради спречување на појава или утврдување на постоење на заразни болести кај животните, се преземаат следните превентивни мерки:

- 1) заштитни вакцинирања;
- 2) дијагностички и други испитувања;
- 3) утврдување на причините за шповисувањето;
- 4) испитување на сурови кожи на црн пришт;
- 5) контрола на водата и на производството на храна за копитари, чапункари, перната живина и риби (во натамошниот текст: добиточна храна);
- 6) контрола на животните во прометот;
- 7) контрола на објектите и опремата за обработка, преработка и промет на животински производи и животински сировини и контрола на прометот на животински производи и животински сировини;
- 8) контрола на производството и складирањето на семе за вештачко осеменување на копитари и чапункари;
- 9) контрола на саеми, пазари, изложби, догони или други јавни смотри.

Член 6

За шповисано животно мора да се утврди причината за шповисувањето ако постои сомневање дека шповисало од заразна болест.

Мршите од животните мораат да се сторат нештетни.

Објектите за нештетно отстранување на мршите од животните мораат да ги исполнуваат пропишаните услови и да бидат под ветеринарско-санитарен надзор.

Член 7

Организациите на здружен труд што се занимаваат со откуп или со промет на кожи, должни се во посебни простории да ги складираат суровите кожи на копитарите и чапункарите заклани без ветеринарско-санитарен преглед или суровите кожи на шповисани копитари и чапункари за кои надлежниот орган не ја утврдил причината за шповисувањето.

Говедските, овчите и козјите кожи од став 1 на овој член, освен телешките, јагнешките и јарешките кожи, не смеат да се пуштат во промет пред испитување на црн пришт (асколизација).

Организациите од став 1 на овој член се должни да водат евиденција за потеклото на откупените кожи.

Просториите во кои се сместуваат или складираат сурови кожи, мораат да ги исполнуваат условите што ќе ги пропишат надлежните органи во републиката, односно во автономната покраина.

Член 8

Под ветеринарско-санитарна контрола се наоѓаат добиточната храна, суровините и адитивите што служат за производство на добиточна храна и објектите во кои се произведува добиточна храна.

Забранети се производство, промет и употреба на добиточна храна и суровини што служат за нивно производство, ако во количества поголеми од дозволените содржат патогени бактерии, габички на мувла и нивни продукти (егзотоксини и ендотоксини), хормони, антибиотици, пестициди, соли на тешки метали, радиоактивни материи и други супстанции штетни за здравјето на животните.

Поблиски прописи за максималните количества на штетните материи и на состојките од став 2 на овој член во добиточната храна и во суровините што служат за производство на добиточна храна, донесува Сојузниот комитет за земјоделство, во согласност со Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита.

Член 9

Под ветеринарско-санитарна инспекциска контрола се наоѓаат животните во промет; животните во молзење чие млеко е наменето за пуштање во промет за исхрана на луѓе; објектите и опремата за обработка, преработка и промет на животински производи и животински суровини; животинските производи и животинските суровини во промет, како и производството и складирањето на семе за вештачко осеменување на копитари и чапункари.

Член 10

Под постојана ветеринарско-санитарна инспекциска контрола се наоѓаат животните на саеми, пазари, изложби, догони и на други јавни смотри.

2. Мерки за отстранување и искоренување на заразни болести

Член 11

Кога ќе се утврди постоење на заразни болести и додека трае опасноста од заразни болести, надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина, според природата на заразната болест и степенот на опасноста во заразеното подрачје, наредува една или повеќе следни мерки:

1) издвојување на здраво од заболено животно или од животно за кое постои сомневање дека е заболено;

2) затворање на заболено животно и на животно за кое се сомнева дека е заболено;

3) забрана на одружување саеми, пазари, изложби, догони или други јавни смотри;

4) забрана или ограничување на движењето на животните;

5) забрана или ограничување на изнесување или промет на животински производи, животински суровини и животински отпадоци, добиточна храна и на други предмети со кои може да се пренесува заразната болест;

6) забрана на колење на копитари, чапункари, перната живина или на птици зајаци;

7) колење или убивање на заразно животно или на животно за кое се сомнева дека е заразно;

8) попис на копитарите и чапункарите, а по потреба и нивно означување;

9) забрана или ограничување на прираст на животни на определено време во определени објекти;

10) ограничување на движењето на лицата што доаѓаат во допир со заразно животно или со животно за кое се сомнева дека е заразно, и со производите, суровините и отпадоците што потекнуваат од такво животно;

11) заштитно вакцинирање и дијагностичко испитување;

12) блокирање на жариштата на заразата, на заразените места и подрачја (забрана на влегување и излегување на лица и животни);

13) кастрација на заразно животно и забрана на природен припуст;

14) дезинфекција, дезинсекција и дератизација на штала, трла, дворови, пасишта, поила и други места на кои се наоѓало заболено животно и на предмети што биле во допир со заболено животно;

15) контумација и уништување на кучиња и мацки скитачи.

Мерките од став 1 на овој член можат да се наредат и ако постои непосредна опасност од појава на заразна болест.

Во особено опасни случаи може да се нареди и привремена забрана на работата во објектите во кои се преработуваат или складираат животински производи, животински суровини и животински отпадоци или добиточна храна.

Ако се појави заразна болест: африканска чума кај свињите, говедска чума, чума кај коњите, чума кај живината, овчи сипаници, белодробна зараза кај говедата, лигавка и шап, свинска чума, заразна фатеност кај свињите и везикуларно заболување кај свињите — одделни мерки од став 1 на овој член мораат да се применат на подрачје од најмалку 10 км околу жариштето на заразата, зависно од конфигурацијата на теренот, биолошките фактори и начинот на одгледувањето на животните.

Поблиски прописи за мерките од став 1 до 4 на овој член што мораат да се преземат за отстранување на одделни заразни болести, донесува Сојузниот комитет за земјоделство.

Член 12

Ако се појави заразна болест или ако се појават знаци според кои може да се посомнева дека животното е заболено или пцовисало од заразна болест, корисникот на животно во општествена сопственост, сопственикот, држателот, односно чуварот на животно (во натамошниот текст: држателот на животно) е должен тоа веднаш да му го пријави на надлежниот орган или на ветеринарската организација на здружен труд која е должна за тоа веднаш да го извести надлежниот орган.

Држателот на животно е должен веднаш да го затвори животното за кое се сомнева дека е заболено од заразна болест, да го држи затворено до ветеринарскиот преглед и по прегледот да ги изврши наредените или пропишаните мерки.

Надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, за определени заразни болести мора веднаш да обезбеди утврдување на заразната болест или на причината за пцовисувањето, и за појавата и престанувањето на заразната болест да ги извести сите заинтересирани органи и организации на здружен труд.

Се смета дека заразната болест престанала кога, по оздравувањето, убивањето (колењето) или пцовисувањето на последното заболено животно и по извршената завршна дезинфекција, ќе измине максималното време на инкубација за таа заразна болест.

Дијагностичкото испитување на материјалот заради утврдување на појавата на заразна болест, според определен метод, го вршат ветеринарските организации на здружен труд што ќе ги определи надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина.

Заразните болести за кои мора веднаш да се обезбеди утврдување на заразната болест или при-

чината за повисувањето (став 3) ги определува претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

Поблиски прописи за начинот и постапката на известувањето на заинтересираните органи и организации на здружен труд, за појава на заразна болест и за знаците врз основа на кои може да се смета дека се појавила заразна болест (став 3), како и за начинот на доставување на материјалот, потребен заради дијагностичко испитување и определување на методот на дијагностичкото испитување (став 5), донесува претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

Член 13

Органите на внатрешните работи, во границите на своите надлежности, на органите што преземаат мерки за заштита на животните од заразни болести, на нивно барање, им даваат помош при блокирањето на заразените места и подрачја, при ограничувањето на прометот на животните, при забраната на движењето на животни и лица на заразеното подрачје, како и при спроведувањето на други мерки за заштита на животните од заразните болести предвидени со овој закон.

При појавата на епизоотии од поголеми размери, на барање од Сојузниот комитет за земјоделство или од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина, помош во спречувањето на ширењето и во отстранувањето на заразните болести се должни да дадат единиците за цивилна заштита и единиците на територијалната одбрана. При најголеми опасности од ширење на особено опасни заразни болести, можат да се употребат и единици на Југословенската народна армија, за што одлука донесува сојузниот секретар за народна одбрана.

Член 14

За животното што е убиено, заклано или повисало поради извршување на наредените мерки и за предметите уништени поради извршување на наредените мерки, на корисникот на животното во општествена сопственост, односно на сопственикот му припаѓа надомест според прописите на републиката односно на автономната покраина.

Член 15

Органите на Југословенската народна армија се должни да преземаат мерки за отстранување и искоренување на заразните болести кај животните што служат за потребите на Југословенската народна армија и за појавата на заразна болест, за преземените мерки и за престанување на заразната болест да го известат надлежниот орган на собрание на општината на чија територија се наоѓа единицата на Југословенската народна армија.

3. Ветеринарско-санитарен инспекциски преглед и контрола во внатрешниот промет

Член 16

Во внатрешниот промет држателот на животното е должен за копитари, чапункари и за перната живина да има и на барање од овластеното лице да покаже уверение за здравствената состојба.

Држателот на копитари и чапункари мора да го има уверението од став 1 на овој член:

1) ако копитарите и чапункарите ги испраќа пеш или со превозни средства вон од територијата на општината;

2) ако нема постојано живеалиште;

3) ако корисникот на животни во општествена сопственост или сопственикот продава или на друг начин отуѓува копитари и чапункари;

4) ако копитари и чапункари испраќа на саем, пазар, изложба, догон или на други јавни смотри;

5) ако копитари и чапункари испраќа на кланица заради колење.

Држателот на перната живина мора да го има уверението од став 1 на овој член:

1) ако пернатата живина ја испраќа на саем, добиточен пазар, изложба, догон или на други јавни смотри;

2) ако перната живина испраќа на кланица заради колење.

Со уверението од став 1 на овој член се потврдува дека во местото на потеклото на копитарите, чапункарите односно на пернатата живина не е утврдено постоење на заразна болест што може да се пренесе со тој вид животни. Уверението се издава на определено време.

Уверението од став 1 на овој член не смее да се издаде ако во местото на потеклото на копитарите, чапункарите, односно пернатата живина не е утврдено постоење на заразна болест што може да се пренесе со тој вид животни.

За издавањето на уверението од став 1 на овој член се плаќа надомест односно такса во согласност со законот на републиката, односно на автономната покраина.

Образецот на уверението за здравствената состојба на животните од став 1 на овој член го пропишува претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

Член 17

Натоварот, претоварот и растоварот на пратка на животни, животински производи, освен конзерви, животински сировини и животински отпадоци, која се испраќа со превозни средства вон од територијата на општината, односно градот, и пратки на копитари и чапункари што се испраќаат пеш вон од територијата на општината, односно градот, подлежат на задолжителен ветеринарско-санитарен преглед.

По извршениот ветеринарско-санитарен преглед, при натоварот на пратките од став 1 на овој член се издава потврда за здравствената состојба на пратката. За копитарите, чапункарите и пернатата живина не се издава потврда, туку на уверението од член 16 став 1 на овој закон се утврдува дека е извршен задолжителен преглед.

Ке се забрани натовар или претовар на пратката од став 1 на овој член, односно испраќање на копитари и чапункари пеш, ако при задолжителниот ветеринарско-санитарен преглед се утврди дека пратката е заразна или се сомнева дека е заразна со некоја заразна болест; дека потекнува од заразно подрачје; дека за копитарите, чапункарите и пернатата живина не постои уверение за здравствената состојба; дека превозното средство не ги исполнува пропишаните ветеринарско-санитарни услови или дека пратката не ги исполнува определените хигиенско-технички услови.

При превозот со железница, со брод или со авион е дозволен натовар, претовар или растовар на пратка на животни само на железничките станици или на поморските, речните и воздухопловните пристаништа што ги исполнуваат пропишаните услови.

Поблиски прописи за начинот на натовар, претовар и растовар на пратките од став 1 на овој член, за условите што мора да ги исполнува превозното средство и за хигиенско-техничките услови што мора да ги исполнува пратката од став 3 на овој член, донесува претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

Поблиски прописи за условите што мораат да ги исполнуваат станиците и пристаништата од став 4 на овој член донесува Сојузниот комитет за земјоделство, во согласност со Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Член 18

Натовар, растовар и претовар на пратка на животни или на животински производи, животински суровини и животински отпадоци која ѝ припаѓа или ѝ е наменета на Југословенската народна армија, можат да се вршат само ако пратката ја прегледал ветеринарски инспектор на Југословенската народна армија.

Сојузниот секретар за народна одбрана донесува поблиски прописи за организацијата и работата на службата за ветеринарска инспекција во Југословенската народна армија и за легитимацијата на ветеринарскиот инспектор во Југословенската народна армија.

Член 19

Сите превозни средства со кои се испраќани пратките од чл. 17 и 18 на овој закон, организациите на здружен труд односно лицата што вршат превоз, мораат по растоварот да ги исчистат и да ги дезинфицираат под ветеринарско-санитарна контрола, а во случаи што ќе ги определи надлежниот орган и пред натоварот.

Потврдата за извршената дезинфекција на превозните средства од став 1 на овој член ја издава органот под чија контрола е извршена таа.

Поблиски прописи за начинот на дезинфекција на превозните средства од став 1 на овој член донесува претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски.

Член 20

Органите на внатрешните работи, во границите на своите надлежности, вршат контрола дали држателите на животни имаат уверение за здравствената состојба за копитарите и чапункарите што ги испраќаат пеш, или за копитарите, чапункарите и пернатата живина што ги испраќаат со средства на друмскиот сообраќај.

Ако при контролата се утврди дека држателите на животни од став 1 на овој член немаат уверение за здравствената состојба или дека животните потекнуваат од заразно подрачје, органите на внатрешните работи ќе ги задржат таквите животни и за тоа ќе го известат надлежниот орган, кој ќе преземе соодветни мерки.

4. Ветеринарско-санитарен инспекциски преглед и контрола при увоз, извоз и провоз

Член 21

Пратките на животни, животински производи, животински суровини, животински отпадоци и на семе за вештачко осеменување на копитари и чапункари што се наменети за извоз, при натовар и претовар подлежат на задолжителен ветеринарско-санитарен преглед.

На задолжителен ветеринарско-санитарен преглед при растовар и претовар подлежат увезените пратки од став 1 на овој член.

За натоварената пратка од став 1 на овој член уверение за здравствената состојба на пратката издава органот што ја извршил контролата, ако со меѓународен договор не е определено поинаку.

Одредбите од чл. 17 и 19 на овој закон се применуваат и при извозот и провозот на пратките од став 1. на овој член.

Поблиски прописи за начинот на натовар, претовар и растовар на пратките од ст. 1 и 2 на овој член донесува и образецот на уверението за здравствената состојба на пратките од став 3 на овој член

го пропишува претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

Член 22

Претовар и складирање на пратки на животни, животински производи, животински суровини и на животински отпадоци наменети за извоз, на граничните станици и пристаништа се врши под ветеринарско-санитарна контрола на граничната ветеринарска станица.

За пратките од став 1 на овој член уверение за здравствената состојба при извозот издава граничната ветеринарска станица врз основа на потврдата, односно уверението од член 17 на овој закон, издадено при натоварот на тие пратки.

Објектите за сместување на животни (карантински штали) и склади за сместување на животински производи и животински суровини на граничните премини мораат да ги исполнуваат пропишаните услови.

Поблиски прописи за условите што мораат да ги исполнуваат објектите и складовите од став 3 на овој член донесува Сојузниот комитет за земјоделство.

Член 23

Увоз и провоз на пратки на животни, животински производи, животински суровини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и на други предмети со кои може да се пренесува заразна болест, може да се врши врз основа на решение од претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство со кое се утврдува дека не постојат ветеринарско-санитарни пречки за увоз и провоз на тие пратки.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, решението од тој став не е потребно за определени производи од животинско потекло што се преработени или полупреработени.

Нема да се дозволи увоз и провоз на пратки од ст. 1 и 2 на овој член ако во земјата извозничка или во земјите низ кои се провозува пратката постои заразна болест, односно ако постои опасност заразната болест да се внесе во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство може со решението од став 1 на овој член да го обврзе увозникот, дополнително да ја подложи на испитување или да ја држи во карантин пратката на животински производи, животински суровини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и на други предмети со кои може да се пренесува заразна болест, или да нареди други мерки на сигурност.

Местото на карантин, видот и начинот на испитување и стружната организација на здружен труд која ќе го врши испитувањето, ги определува надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина на чија територија е седиштето на крајниот корисник.

Производите од животинско потекло од став 2 на овој член за кои не е потребно решението од став 1 од овој член ги определува претседателот на Сојузниот комитет на земјоделство.

Член 24

Увоз, извоз и провоз на пратки на животни, животински производи, животински суровини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и на други предмети со кои може да се пренесува заразна болест, е дозволен само на определени гранични премини, а пратките подлежат на задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на граничната ветеринарска станица.

Пратките од став 1 на овој член мораат да бидат снабдени со уверение за здравствената состојба, ако со меѓународен договор не е определено поинаку.

Граничната ветеринарска станица ќе забрани увоз, извоз или провоз на пратката од став 1 на овој член за која, при прегледот ќе утврди дека е зарамена или дека потекнува од зарамено подрачје за која ќе се посомнева дека можела да се зарази; за која ќе утврди дека не е снабдена со пропишаното уверение за здравствената состојба, дека не ги исполнува условите определени во решението од член 23 став 1 на овој закон или другите пропишани услови.

Граничните премини од став 1 на овој член ги определува претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

Член 25

Увезените животни увозникот мора по увозот да ги држи во карантин заради испитување.

За едnodневна перната живина, како и за копитарите, чапункарите, перната живина и за питомите зајаци што се увезуваат за да се заколат непосредно по увозот, може во решението од член 23 став 1 на овој закон да се определи дека не мораат да бидат во карантин ако епизоотолошката ситуација во земјата извозничка е таква што да не се заканува опасност од внесување на заразни болести.

Животните од став 2 на овој член увезени за колење можат да се колат само во кланица која исполнува посебни услови.

Местото на карантин, видот на испитувањето, стручната организација на здружен труд која ќе го врши испитувањето и другите услови на држењето во карантин ги определува надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина на чија територија е седиштето на крајниот корисник.

Поблиски прописи за условите што мораат да ги исполнуваат кланиците од став 3 на овој член пропишува Сојузниот комитет за земјоделство.

Член 26

Врз пратките на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и на другите предмети со кои може да се пренесува заразна болест, што се увезуваат во слободните царински зони и во консигнационите склади во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на увозот на тие пратки.

Складирање, пакување, преработка и обработка на производите и на сировините од став 1 на овој член во слободните царински зони и во консигнационите склади се вршат под ветеринарско-санитарна контрола на граничната ветеринарска станица.

Член 27

Трошоците настанати поради применување на мерките при увозот, извозот и провозот на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и на други предмети со кои може да се пренесува заразна болест, трошоците на карантинот и на продолжениот карантин и трошоците настанати со применување на мерките во карантинот — ги плаќа испраќачот, увозникот, односно извозникот.

Член 28

Органите на внатрешните работи, во границите на своите надлежности и органите на царинската служба ќе спречуваат недозволено преминување на копитарите и на чапункарите надвор од определените гранични премини.

Копитарите и чапункарите што надвор од определениот граничен премин ќе прејдат на територи-

јата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, органите од став 1 на овој член веднаш ќе му ги предадат на надлежниот орган на општината на чија територија се фатени.

Со копитарите и со чапункарите од став 2 на овој член ќе се постапи според меѓународниот договор, ако начинот на постапување со такви животни е предвиден со тој договор.

Член 29

Превозниците кои вршат превоз со железница, брод, авион или со средства на друмскиот сообраќај и органите на царинската служба се должни за секоја втасана пратка од член 24 на овој закон веднаш да ја известат граничната ветеринарска станица.

5. Ветеринарско-санитарен инспекциски преглед и контрола на животните и на животинските производи

Член 30

На постојан ветеринарско-санитарен инспекциски преглед подлежат копитарите, чапункарите, пернатата живина и питомите зајаци пред колењето, месото од копитарите, чапункарите перната живина, питомите зајаци и од дивеч, риби, млеко и јајца и производите од месо, риба, млеко и јајца, што се наменети за исхрана на луѓе.

На прегледот од став 1 на овој член подлежат и мед, ракови, школки, полжави и жаби и производи од ракови, школки, полжави и од жаби што се наменети за исхрана на луѓе.

На прегледот од став 1 на овој член подлежат и објектите и опремата за колење на животните од тој став, објектите и опремата за обработка и преработка на месо, риби, ракови, школки, полжави, жаби, млеко и јајца и објектите и опремата за нивното складирање.

Поблиски прописи за начинот на вршење на прегледот од ст. 1 до 3 на овој член донесува Сојузниот комитет за земјоделство, во согласност со Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита.

Член 31

Постојан ветеринарско-санитарен преглед на животни наменети за колење и преглед на месото и на животинските производи од член 30, став 1 на овој закон наменети за исхрана на луѓе се вршат на местото на производството и складирањето и на пазарите пред нивното пуштање во промет, ако таков преглед не е веќе извршен.

Поблиски прописи за начинот на задолжителниот преглед од став 1 на овој член пропишува Сојузниот комитет за земјоделство, во согласност со Сојузниот комитет за здравство и социјална заштита.

Член 32

Говеда, биволи и копитарите мораат да бидат прегледани пред и по колењето, без оглед дали нивното месо е наменето за исхрана на луѓе, за потребите на сопствено домаќинство или за исхрана на животни.

Ако се врши присилно колење на копитарите и на чапункарите, преглед по колењето е задолжителен и ако нивното месо е наменето за потребите на сопственото домаќинство.

Член 33

Колење на животните од член 30 став 1 на овој закон чие месо е наменето за исхрана на луѓе, обработката и преработката на месо, риби, млеко, јајца и на други животински производи намене-

ти за исхрана на луѓе, како и складирањето на тие производи, дозволени се само во кланица, односно во друг објект што во поглед на изградбата, техничкото уредување, опремата, начинот на работа, стручниот кадар и хигиената ги исполнува условите утврдени со прописот на надлежниот орган во републиката, односно во автономната покраина.

По исклучок, надвор од кланица можат да се колат копitari и чапункари чие месо е наменето за исхрана на луѓе само ако колењето се врши од нужда, а не може да се изврши во кланица.

Кланиците, ладилниците и објектите за обработка, преработка и за складирање на животинските производи од став 1 на овој член и производството во нив мораат да бидат под постојана ветеринарско-санитарна контрола.

Под ветеринарско-санитарна контрола се наоѓаат и суровините и адитивите што се користат при обработка и преработка на животински производи во објектите од став 1 на овој член.

Месо, риби, млеко, јајца и производи од нив и мед, ракови, школки, полжави и жаби и производи од ракови, школки, полжави и од жаби не смеат да се пуштаат во промет или да се извезуваат ако содржат биолошки или хемиски остатоци во количество поголемо од дозволеното.

Животинските производи, животинските суровини и животинските отпадоци, што со задолжителниот преглед се прогласени како неупотребливи за исхрана на луѓе, мораат да се декларираат како неупотребливи и да се сторат нештетни.

Член 34

Колење на животните од член 30 став 1 на овој закон чие месо е наменето за извоз и обработка и преработка на месо, риби, млеко и јајца и на други животински производи наменети за извоз и нивно складирање, дозволени се само во кланица, односно во друг објект за кој претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, на предлог од стручната комисија што ја формира тој, со решение ќе утврди дека во поглед на изградбата, техничкото уредување, опремата, начинот на работа, стручниот кадар и хигиената ги исполнува условите за извоз на кланица, односно друг извозен објект (во натамошниот текст: извозен објект).

Поблиски прописи за условите што мораат да ги исполнуваат извозните објекти и за начинот на работа во нив донесува претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

Ако извозниот објект престане да ги исполнува пропишаните услови, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, на предлог од стручната комисија или од сојузниот ветеринарски инспектор, односно од надлежниот републички, односно покраински орган на управата, ќе го стави вон од сила решението дека таа кланица или друг објект е извозен објект.

Ако неисполнувањето на пропишаните услови не влијае битно врз хигиената на производството, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство може, на предлог од стручната комисија или од сојузниот ветеринарски инспектор, односно од надлежниот републички, односно покраински орган на управата, да определи рок во кој тие недостатоци мораат да се отстранат. Ако недостатоците не се отстранат во определен рок, ќе се донесе решението од став 3 на овој член.

На извозните објекти за кои со решението од став 1 на овој член е утврдено дека ги исполнуваат пропишаните услови, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство им го определува извозничкиот контролен број и земјите во кои можат да извезуваат животински производи и животински суровини, односно донесува решение со кое се утврдува дека престанува правото на употреба на извозничкиот контролен број, ако решението од став 1 на овој член биде ставено вон од сила.

Претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, на предлог од сојузниот ветеринарски инспектор, односно од надлежниот републички, односно покраински орган на управата, може да донесе решение со кое се утврдува дека престанува правото на извоз на животински производи и животински суровини само во определена земја, ако извозниот објект престане да ги исполнува условите што таа земја ги поставила како посебни услови.

За извозните објекти за кои се донесени решенијата од став 1 на овој член се води евиденција во Сојузниот комитет за земјоделство.

Член 35

Забранет е извоз на животински производи и животински суровини што не се произведени во извозни објекти.

III. ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРЕН ПРЕГЛЕД И КОНТРОЛА ВО ПРОМЕТОТ ПРЕКУ ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Член 36

Ветеринарско-санитарен преглед и контрола на пратки на животни, животински производи, животински суровини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и на други предмети со кои може да се пренесува заразна болест, што се увезуваат, извезуваат или провозуваат, врши граничната ветеринарска станица.

Граничните ветеринарски станици се основаат како подрачни организациони единици на Сојузниот комитет за земјоделство за еден или повеќе гранични премини.

Основање, спојување и укинување на гранични ветеринарски станици врши Сојузниот извршен совет, врз основа на мислењето од надлежните органи во републиките и автономните покраини.

Член 37

Во применување на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на него, граничната ветеринарска станица има право и должност:

1) да врши ветеринарско-санитарна контрола на пратките од член 36 на овој закон;

2) заради утврдување на нивната здравствена состојба, да врши испитување на пратките од член 36 на овој закон што се увезуваат;

3) кога е овластена за тоа, да издава уверение за здравствената состојба на пратките од член 36 на овој закон што се извезуваат;

4) да зема мостри од животински производи, животински суровини и животински отпадоци, без наплата на вредноста на мострите, заради испитување на нивната здравствена состојба и на ветеринарско-санитарната исправност;

5) да врши преглед на деловните книги и на исправите на организациите на нивната здружен труд и на поединци во врска со спроведувањето на прописите за прометот на пратките од член 36 на овој закон преку државната граница;

6) да прибира податоци и известувања од одговорните лица, од сведоци, вештаци и од други лица кога е тоа потребно за успешно вршење на нејзините работи;

7) да поднесува кривични пријави, како и пријави за стопански престапи и прекршоци, кога дејствието извршено со повреда на овој закон и на прописите донесени врз основа на него претставува казниво дејствие.

Член 38

Во вршење на работите од член 37 на овој закон граничната ветеринарска станица има право и должност да наредува или да ги презема следните мерки;

1) да забрани увоз, извоз или провоз на пратките од член 36 на овој закон ако пратката не им одговара на пропишаните услови;

2) привремено да забрани увоз, извоз и провоз на пратките од член 36 на овој закон ако треба да се отстранат недостатоците на пратката или на исправата што ја придружува таа пратка;

3) да нареди складирање на пратката од член 36 на овој закон ако треба да се изврши испитување на здравствената состојба;

4) да одземе или да уништи намирници од животинско потекло од лица што ја преминуваат државната граница ако таква мерка е предвидена со сојузни прописи;

5) да нареди преземање и на други мерки за заштита на животните, во согласност со овој закон и со обврските според меѓународните договори за здравствена заштита на животните.

Член 39

Мерките од член 38 на овој закон ги наредува граничната ветеринарска станица со решение донесено според одредбите на Законот за општата управна постапка.

Против решението од став 1 на овој член може да се изјави жалба до претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

Член 40

Работите од чл. 22, 24, 26, 36 и 37 на овој закон ги врши и решенија за мерките од овој закон донесува, сојузниот граничен ветеринарски инспектор во граничната ветеринарска станица.

Член 41

Сојузниот граничен ветеринарски инспектор мора да има легитимација со која се утврдува неговото својство и знак на граничен ветеринарски инспектор.

Легитимацијата и знакот на сојузен граничен ветеринарски инспектор ги пропишува и издава претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

IV. НАДЗОР НАД ИЗВОЗНИТЕ ОБЈЕКТИ**Член 42**

Сојузниот комитет за земјоделство врши непосреден надзор над применувањето на сојузните прописи што се однесуваат на техничката опременост, уредувањето и начинот на работа на извозните објекти преку работниците што ќе ги овласти претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство (сојузниот ветеринарски инспектор).

Член 43

Во вршење на надзорот од член 42 на овој закон, сојузниот ветеринарски инспектор има право да врши преглед на просториите, уредите, опремата, деловните книги и на исправите, како и на начинот на работа во извозниот објект, во поглед на пра-

вилното применување на сојузните прописи, и да зема мостри од животински производи и животински сировини без наплата на вредноста на мострата заради нивно испитување во поглед на ветеринарско-санитарната исправност.

За најдената состојба во извозниот објект сојузниот ветеринарски инспектор поднесува извештај до Сојузниот комитет за земјоделство.

Член 44

Сојузниот ветеринарски инспектор мора да има легитимација со која се утврдува неговото својство.

Легитимацијата на сојузниот ветеринарски инспектор ја пропишува и издава претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

V. МЕРКИ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ**Член 45**

Заради спречување на внесувањето и ширењето на заразни болести од други земји и заради нивно отстранување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот комитет за земјоделство:

1) ги следи појавите и движењето на заразните болести на животните во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во други земји;

2) издава петнаесетдневен билтен за движењето на определени заразни болести.

Сојузниот комитет за земјоделство ги известува надлежните републички и покраински органи на управата и Сојузниот секретаријат за народна одбрана за појавата и за движењето на заразна болест на животните во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во други земји.

Заразните болести за кои се доставува извештај заради издавање на билтенот од точка 2 став 1 од овој член ги определува претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

Член 46

Заради спречување на внесувањето и ширењето на заразни болести на животни од други земји и заради нивно отстранување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство може:

1) да нареди ставање на определен дел од границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија под постојан ветеринарски надзор и спроведување во граничните општини на одделни мерки од член 11 на овој закон;

2) да ограничи или да забрани увоз или провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и на други предмети со кои може да се пренесува заразна болест, ако постои опасност дека таа со увоз или со провоз ќе се внесе во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

3) да им ограничи или да им забрани на лица преминување на државната граница во обата правца, ако во граничната општина во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или во соседната земја во поголеми размери се појави некоја од заразните болести од член 11 став 4 на овој закон.

VI. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО ПОГЛЕД НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ОВОЈ ЗАКОН КОГА НЕПОСРЕДЕН НАДЗОР ВРШАТ ОРГАНИТЕ ВО РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

Член 47

Во остварувањето на одговорноста на сојузните органи за извршувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на него, кога непосреден надзор над применувањето на тие прописи вршат органите во републиките и автономните покраини, Сојузниот комитет за земјоделство има право и должност:

1) на надлежните републички и покраински органи на управата да им дава задолжителни инструкции, кога тоа во интерес на целата земја е неопходно за единствено применување на тие прописи;

2) во случаите во кои органот на управата во републиката, односно во автономната покраина не изврши определена управна работа врз основа на овластувањето од овој закон, а неизвршувањето на таа управна работа може да предизвика потешки штетни последици, да ја изврши таа работа, и за тоа да го извести Сојузниот извршен совет.

Надлежните републички и покраински органи на управата се должни на Сојузниот комитет за земјоделство да му доставуваат редовни извештаи за извршувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на него, како и податоци за појавата и преземените мерки врз спречување и отстранување на заразни болести.

Поблиски прописи за доставување на извештаите и податоците од став 2 на овој член донесува претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

VII. НАДОМЕСТ ЗА ВЕТЕРИНАРСКО-САНИТАРНИ ПРЕГЛЕДИ

Член 48

За извршениот задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на пратки на животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување и на други предмети со кои може да се пренесува заразна болест во прометот преку државната граница (член 24 став 1) се плаќа надомест.

Надоместот од став 1 на овој член е приход на федерацијата.

Височината на надоместот од став 1 на овој член ја определува Сојузниот извршен совет.

Член 49

За задолжителен ветеринарско-санитарен преглед на пратки на животни, животински производи, животински сировини и на животински отпадоци од член 17 став 1 и член 21 ст. 1 и 2 и за задолжителен преглед на копитари, чапункари, перната живина и на литомите зајаци за колене, на животински производи и животински сировини од член 30 ст. 1 и 2 на овој закон, се плаќа надомест во согласност со законот на републиката, односно автономната покраина.

Височината на надоместот од став 1 на овој член и намената на средствата остварени од надоместот се определува со републички, односно покраински пропис.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 50

Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако за пловисано животно не ја утврди причината за пловисувањето, ако мршите од животните не ги стори нештетни или ако врши нештетно отстранување на мршите од животните во објект што не ги исполнува пропишаните услови, па поради тоа ќе дојде до ширење на заразната болест (член 6);

2) ако пушти во промет говедски, овчи или козји кожи што не се испитани на црн пришт, па поради тоа ќе дојде до ширење на заразната болест (член 7 став 2);

3) ако не изврши некоја од наредените мерки од член 11 на овој закон, па поради тоа ќе дојде до ширење на заразната болест;

4) ако веднаш не му пријави на надлежниот орган појава на заразна болест или појава на знаци според кои може да се сомнева дека животното е заболено од заразна болест, а заразната болест поради тоа се проширила (член 12 став 1).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 2.000 до 30.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 51

Со парична казна од 10.000 до 300.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако коле копитари, чапункари, перната живина или литомите зајаци чие месо е наменето за исхрана на луѓе без ветеринарско-санитарен преглед, или ако месо, риби, млеко или јајца употреби за производство на производи од месо, риби, млеко или од јајца што се наменети за исхрана на луѓе без ветеринарско-санитарен преглед, или ако пушти во промет производи од месо, риби, млеко или од јајца што се наменети за исхрана на луѓе чие производство не било под постојана ветеринарско-санитарна контрола, па поради тоа ќе настанат потешки последици за здравјето на луѓето и животните (член 30 став 1);

2) ако пушти во промет месо, риби, млеко или јајца или производи од месо, риба, млеко или јајца, и ракови, школки, полжави или жаби или производи од ракови, школки, полжави или жаби што се наменети за исхрана на луѓе, а содржат биолошки или хемиски остатоци во количество поголемо од дозволеното, па поради тоа ќе настанат потешки последици за здравјето на луѓето (член 33 став 5).

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.500 до 20.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 52

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако пушти во промет говедски, овчи или козји кожи што не се испитани на црн пришт, а не ќе дојде до ширење на заразната болест (член 7 став 2);

2) ако произведе, пушти во промет или употреби добиточна храна што содржи определени штетни материји или супстанции во количество поголемо од дозволеното (член 8 став 2);

3) ако надвор од определените гранични премини или без ветеринарско-санитарен преглед од надлежниот орган увезе, извезе или провезе животни, животински производи, животински сировини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување или други предмети со кои може да се пренесува заразна болест (член 24 став 1);

4) ако коле копitari, чапункари, перната живина или питоми зајаци чие месо е наменето за исхрана на луѓе без ветеринарско-санитарен преглед, или ако месо, риби, млеко или јајца употреби за производство на производи од месо, риби, млеко и јајца што се наменети за исхрана на луѓе без ветеринарско-санитарен преглед, или ако пушти во промет производи од месо, риби, млеко или од јајца што се наменети за исхрана на луѓе чие производство не било под постојана ветеринарско-санитарна контрола на поради тоа не ќе настапат потешки последици за здравјето на луѓето и животните (член 30 став 1);

5) ако пушти во промет мед, школки, ракови, полжави или жаби или производи од школки, ракови, полжави или од жаби што се наменети за исхрана на луѓе, без ветеринарско-санитарен преглед (член 30 став 2);

6) ако користи објекти или опрема за обработка и преработка на месо, риби, млеко или јајца што се наменети за исхрана на луѓе а тој објект не е под ветеринарско-санитарна контрола (член 30 став 3);

7) ако коле говеда, биволи или копitari без ветеринарско-санитарен преглед од надлежниот орган пред и по колењето (член 32);

8) ако пушта во промет месо, риби, млеко или јајца или производи од месо, риби, млеко или јајца, и школки, ракови, полжави или жаби или производи од жаби, школки, ракови или од полжави што се наменети за исхрана на луѓе, а содржат биолошки или хемиски остатоци во количество поголемо од дозволеното а поради тоа не ќе настапат потешки последици (член 33 став 5).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 10.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 53

Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако не складира во одвоени простории сурови кожи од копitari и чапункари заклати без ветеринарско-санитарен преглед или од пцовисани копitari и чапункари (член 7 став 1);

2) ако не изврши некоја од наредените мерки од член 11 на овој закон, а не ќе дојде до ширење на заразна болест;

3) ако натовари, претовари или растовари пратка со животни, животински производи, освен конзерви, животински суровини или животински отпадоци која се испраќа со превозно средство вон од територијата на општината, односно градот, или ако испраќа копitari или чапункари пеш вон од територијата на општината, односно градот без ветеринарско-санитарен преглед (член 17 став 1);

4) ако натовари или претовари пратка со животни, со животински производи, животински суровини, животински отпадоци или семе за вештачко осеменување наменети за извоз, или ако растовари или претовари такви увезени пратки, без ветеринарско-санитарен преглед (член 21 ст. 1 и 2);

5) ако претовари или складира пратка со животни, животински производи, животински суровини или животински отпадоци наменети за извоз на граничните станици или пристаништа, без ветеринарско-санитарна контрола (член 22 став 1);

6) ако без решение од надлежниот орган увезе или превезе пратка со животни, животински производи, животински суровини, со животински отпадоци, семе за вештачко осеменување или други предмети со кои може да се пренесува заразна болест (член 23 став 1);

7) ако не ја испита или не ја држи во карантин пратката со животински производи, животински суровини, животински отпадоци, семе за вештачко осеменување или други предмети со кои може да се пренесува заразна болест или ако не изврши други мерки на сигурност кога е обврзана на тоа според решението од надлежниот орган (член 23 став 4);

8) ако увезените животни не ги држи определено време во карантин или не ги изврши определените испитувања во карантинот кога е тоа задолжително (член 25 ст. 1 и 4);

9) ако копitari, чапункари, перната живина или питоми зајаци увезени за колење коле во кланица што не ги исполнува пропишаните посебни услови (член 25 став 3);

10) ако извезе животински производи или животински суровини што не се произведени во извозни објекти (член 35).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 54

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата на здружен труд или друго правно лице:

1) ако за пцовисано животно не ја утврди причината за пцовисувањето, ако мрштите на животни не ги стори нештетни или ако врши нештетно отстранување на животински мрши во објект што не ги исполнува пропишаните услови, а не дошло до ширење на зараза (член 6);

2) ако не води евиденција или неуредно ја води евиденцијата за потеклото на откупените кожи (член 7 став 3);

3) ако сместува или складира сурови кожи во простории што не ги исполнуваат пропишаните услови (член 7 став 4);

4) ако одржува саем, пазар, изложба, догон или друга јавна смотра без постојано присуство на надлежниот орган (член 10);

5) ако на надлежниот орган не му пријави појава на заразна болест или појава на знаци според кои може да се сомнева дека животното е заболело или пцовисало од заразна болест, а заразната болест не се проширила (член 12 став 1);

6) ако за копitari, чапункари или перната живина нема уверение за здравствената состојба во случаите од член 16 на овој закон;

7) ако пратките од член 17-став 1 и член 21 став 3 од овој закон ги натовари во превозно средство што не ги исполнува пропишаните услови;

8) ако превозното средство со кое се испраќаат пратките со животни, животински производи, животински суровини или животински отпадоци не го очисти или не го дезинфицира по растоварот или пред натоварот во случаите што ќе ги определи надлежниот орган (член 19);

9) ако складира, пакува, преработува или обработува животински производи или животински суровини во слободни царински зони или во консигнациони складови без контрола на надлежниот орган (член 26 став 2);

10) ако граничната ветеринарска станица не ја извести за пристигната пратка (член 29);

11) ако коле копitari, чапункари, перната живина или питоми зајаци чие месо е наменето за исхрана на луѓе или за извоз, или врши обработка или преработка на месо, риби, млеко или јајца, или ако складира животински производи во објект што не ги исполнува пропишаните услови (член 33 став 1 и член 34 став 1);

12) ако животински производи, животински суровини или животински отпадоци, што се прогласени за неупотребливи за исхрана на луѓе не ги стори нештетни или не ги декларира како такви член 33 став 6).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 55

Со парична казна од 500 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок поединец што ќе изврши некое од дејствијата од чл. 50 до 54 од овој закон.

За прекршокот од член 50 став 1 точка 3 на овој закон може на поединец, кон паричната казна, да му се изрече и казна затвор до 30 дена, ако прекршокот е извршен заради стекнување имотна корист.

Член 56

За прекршокот од чл. 52 до 55 од овој закон може, покрај казната, да се изрече и заштитна мерка одземање на предметите што биле употребени за извршување на прекршокот или се прибавени, односно настанале со извршување на прекршокот, и заштитна мерка одземање на имотната корист прибавена со извршувањето на прекршокот.

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 57

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 29/66).

Член 58

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

638.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Програмата за инвестициони вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи од 1976 до 1980 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 година.

ПР бр. 514
28 септември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдува Програмата за инвестициони вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи од 1976 до 1980 година (во натамошниот текст: Програмата).

За извршување на Програмата, што е отпечатена кон овој закон и претставува нејзин составен дел, предвидени се средства со посебен сојузен закон.

Член 2

Програмата опфаќа:

1) набавки за модернизација на радиоврските во Југославија и во странство и за изградба на нов приемен манипулативен центар — во износ од 175,316.000 динари, од што во девизи 90,964.000;

2) техничко и физичко обезбедување на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство и на зградите на Сојузниот секретаријат за надворешни работи во Југославија — во износ од 28,469.280 динари, од што во девизи 7,536.179 динари;

3) купување, изградба и продолжување на изградбата на административни згради за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство — во износ од 150,646.690 динари, од што во девизи 147,782.690 динари;

4) набавка на опрема за новоизградени и купени згради за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство — во износ од 17,143.010 динари, од што во девизи 16,793.442 динари;

5) големи поправки на административните згради на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство — во износ од 17,687.950 динари, од што во девизи 17,478.158 динари;

6) големи поправки на управните згради на Сојузниот секретаријат за надворешни работи — во износ од 21,502.540 динари;

7) модернизација на Службата за документационо-архивски работи — во износ од 14,069.560 динари, од што во девизи 7,548.945 динари;

8) набавка на моторни возила за Сојузниот секретаријат за надворешни работи и за дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство — во износ од 21,867.600 динари, од што во девизи 13,667.463 динари;

9) изградба и купување на станови за работници на Сојузниот секретаријат за надворешни работи — во износ од 469,475.870 динари;

10) посебни набавки за унапредување и проширување на службата за врска и за изградба на нов предавателен радиоцентар — во износ од 214,080.000 динари, од што во девизи 106,000.000 динари.

Член 3

За купување и изградба на административни згради и резиденции за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство можат, покрај средствата обезбедени со овој закон, да се користат и средствата обезбедени во буџетот на федерацијата за плаќање на закупнини за тие згради во одделна година.

Член 4

Средствата обезбедени во буџетот на федерацијата за извршување на Програмата, што во одделна година не ќе бидат потрошени во целост, се пренесуваат за истите намени во наредната година.

Член 5

Правата и должностите на инвеститор за извршување на Програмата ги врши Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Член 6

За извршување на работите и за трошењето на средствата за извршување на Програмата, Сојузниот секретаријат за надворешни работи поднесува извештај до Собранието на СФРЈ до 31 март секоја година.

Член 7

Се овластува Сојузниот секретаријат за надворешни работи, во рамките на одобрените средства, да склучува:

1) договори за купување на радиоопрема на кредит;

2) договори за кредит за изградба и купување на административни згради за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство;

3) договори за кредит за набавка и изградба на станови за работниците во Сојузниот секретаријат за надворешни работи во Југославија.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за обезбедување средства за финансирање на Програмата на инвестиционите вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи од 1974 до 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74).

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ПРОГРАМА

ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ
ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Програмата за инвестициони вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи од 1976 до 1980 година ќе се изврши во годишни етапи, почнувајќи од 1976 до 1980 година.

Програмата за инвестициони вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи е разработена по оддели, според функцијата и намената на деловните згради, на објектите и опремата, како и според стапбената изградба.

I. Модернизација на Службата за врска

1. Изградба на објекти за потребите на Службата за врска во Југославија.

2. Набавка и монтажа на уреди и опрема за потребите на Службата за врска во Југославија и за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство.

Динамика на вложувањата:

1976	1977	1978	1979	1980	Вкупно динари
17,106.000	39,000.000	35,669.500	35,664.500	47,876.000	175,316.000
од што во девизи					
9,000.000	20,085.000	18,548.000	18,546.000	24,785.000	90,964.000

II. Техничко и физичко обезбедување на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство и на зградите на Сојузниот секретаријат за надворешни работи во Југославија

Набавка и монтажа на уреди и опрема за техничко и физичко обезбедување на зградите на Сојузниот секретаријат за надворешни работи во Југославија и на зградите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство.

Динамика на вложувањата:

1976	1977	1978	1979	1980	Вкупно динари
4,809.000	5,000.000	6,435.840	6,384.740	5,839.700	28,469.280
од што во девизи					
1,277.679	1,325.000	1,685.500	1,697.000	1,551.000	7,536.179

III. Купување, изградба и продолжување на изградбата на административни згради за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство

1. Купување на згради за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство, и тоа:

1) за амбасадата во Техеран;

2) за генералните конзулати во Њујорк, Сао Паоло и Чикаго;

3) за резиденциите во Каиро и Сантјаго де Чиле;
 4) за други административни згради и резиденции, ако купувањето на такви згради може да се изврши во рамките на средствата обезбедени во буџетот на федерацијата за плаќање на закупнина за таква или слична зграда

2. Изградба и продолжување на изградбата на згради за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство:

- 1) за амбасадите во Џакарта, Лагос, Берн и Бејрут;
- 2) за генералниот конзулат и за Мисијата во Женева;
- 3) за резиденциите во Канбера, Кампала, Букурешт и Алжир;
- 4) за други административни згради и резиденции, ако изградбата на такви згради може да се изврши во рамките на средствата обезбедени во буџетот на федерацијата за плаќање на закупнина за таква или слична зграда.

Динамика на вложувањата:

1976	1977	1978	1979	1980	Вкупно динари
14,248.300	30,000.000	32,165.880	33,546.980	40,885.530	150,646.600
од што во девизи					
14,057.690	29,411.000	31,536.000	32,889.000	39,839.000	147,782.690

IV. Набавка на опрема за новоизградени и купени згради за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство

Набавката на опрема за 14 згради што ќе бидат купени или изградени за потребите на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство, и тоа:

- 1) набавка на целокупна опрема за 4 згради;
- 2) дополнување на опремата за 10 згради.

Динамика на вложувањата:

1976	1977	1978	1979	1980	Вкупно динари
978.000	2,000.000	6,435.040	3,862.380	3,867.590	17,143.010
од што во девизи					
934.442	1,960.000	6,309.000	3,792.000	3,798.000	16,793.442

V. Големи поправки на административни згради на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство

Големи поправки на 45 згради во странство што се во општествена сопственост на Југославија, а во кои се сместени дипломатски и конзуларни претставништва на Југославија во странство.

Динамика на вложувањата:

1976	1977	1978	1979	1980	Вкупно динари
2,314.800	5,000.000	998.500	3,903.680	5,470.970	17,687.950
од што во девизи					
2,406.158	4,902.000	979.000	3,827.000	5,364.000	17,478.158

VI. Големи поправки на управни згради на Сојузниот секретаријат за надворешни работи

Големи поправки на згради, на сите инсталации и уреди на деловната зграда во Улица Кнез Милош бр. 24 до 26 на зградата на Протоколот на Теразије бр. 34 и на објектите на приемниот и предавателниот радиоцентар.

Динамика на вложувањата:

1976	1977	1978	1979	1980	Вкупно динари
2,142.000	4,000.000	4,648.200	4,847.750	5,864.590	21,502.540

VII. Модернизација на Службата за документационо-архивски работи

1. Набавка на опрема за подобрување на условите за работа, за сместување и безбедност на архивската граѓа и документацијата на Сојузниот секретаријат за надворешни работи во Југославија.

2. Набавка на опрема за микрофилмување на архивска граѓа и документација за 20 дипломатски и конзуларни претставништва на Југославија во странство.

3. Набавка на опрема за модернизација на службата за печатење и умножување на документација, на архивска граѓа и на други материјали за потребите на Сојузниот секретаријат за надворешни работи и на дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство, како и за потребите на други органи во Југославија.

Динамика на вложувањата:

1976	1977	1978	1979	1980	Вкупно динари
908.000	2.901.600	3.023.200	3.518.970	3.717.790	14.069.560
од што во девизи					
491.945	1.565.500	1.633.000	1.852.000	2.006.500	7.548.945

VIII. Набавка на моторни возила за Сојузниот секретаријат за надворешни работи и за дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство

1. Набавка на 32 моторни возила за потребите на автосервисот на Сојузниот секретаријат за надворешни работи во Југославија, од што 27 автомобили за замена на постојните автомобили.

2. Набавка на 177 патнички автомобили за замена на постојните автомобили во дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство.

Динамика на вложувањата:

1976	1977	1978	1979	1980	Вкупно динари
2.967.000	4.000.000	4.689.080	4.584.770	5.626.750	21.867.600
од што во девизи					
1.837.463	2.560.000	2.904.000	2.839.000	3.527.000	13.667.463

IX. Изградба и купување на станови

Изградба и купување на околу 750 станови за потребите на работниците на Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Динамика на вложувањата:

1976	1977	1978	1979	1980	Вкупно динари
25.000.000	84.430.200	105.536.760	134.636.930	119.871.980	469.475.870

X. Посебни набавки за унапредување и проширување на Службата за врска и за изградба на нов предавателен радиоцентар

Динамика на вложувањата:

1976	1977	1978	1979	1980	Вкупно динари
—	70.000.000	50.632.000	50.632.000	42.816.000	214.080.000
од што во девизи					
—	33.250.000	25.316.000	25.316.000	22.118.000	106.000.000

639.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Се прогласува Законот за Програмата за развој и модернизација на воздухопловната метеорологија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во периодот од 1976 до 1980 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 година.

ПР бр. 516
28 септември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдува Програмата за развој и модернизација на воздухопловната метеорологија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во периодот од 1976 до 1980 година (во натамошниот текст: Програмата), за чија реализација се предвидени средства со посебен закон.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон се користат во согласност со одредбите на овој закон и Програмата, што е отпечатена кон овој закон и претставува негов составен дел.

Член 3

Правата и должностите на инвеститор за извршување на Програмата ги врши Сојузниот хидрометеоролошки завод.

Член 4

За трошењето на средствата за извршување на Програмата Сојузниот хидрометеоролошки завод поднесува извештај до Собранието на СФРЈ до 31 март секоја година за претходната година.

Член 5

Објектите и опремата што ќе се изградат, односно што ќе се набават според Програмата се средства со кои располага, ги користи и управува федерацијата.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ПРОГРАМА

ЗА РАЗВОЈ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА МЕТЕОРОЛОГИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА

Развојот и модернизацијата на службата за воздухопловна метеорологија ќе се извршат почнувајќи од 1976 до 1980 година.

Развојот и модернизацијата на службата за воздухопловна метеорологија опфаќаат:

а) набавка и поставување на опрема за метеоролошки мерења и набљудувања на аеродромите и воздушните патишта, и тоа:

1) набавка и поставување на 13 телеметри на аеродромите Белград, Ријека, Иванград, Приштина, Сараево, Марибор, Бања Лука, Тузла, Осиек, Ниш, Златибор, Нови Сад и Сомбор;

2) набавка и поставување на 5 визибилиметри на аеродромите Белград, Загреб, Љубљана, Сараево и Скопје;

3) набавка и поставување на 20 електрични термометри на аеродромите Загреб, Љубљана, Ријека, Задар, Сплит, Тиват, Иванград, Скопје, Приштина, Сараево, Мостар, Марибор, Жабљак, Бања Лука, Тузла, Осиек, Ниш, Златибор, Нови Сад и Сомбор;

4) набавка и поставување на 21 баролукс на аеродромите Белград, Загреб, Љубљана, Пула, Ријека, Задар, Сплит, Дубровник, Тиват, Титоград, Иванград, Скопје, Охрид, Приштина, Сараево, Мостар, Марибор, Жабљак, Бања Лука, Тузла, и Осиек;

5) набавка и поставување на 16 анемографи на аеродромите Белград, Дубровник, Титоград, Скопје, Охрид, Приштина, Мостар, Марибор, Жабљак, Бања Лука, Тузла, Осиек, Ниш, Златибор, Нови Сад и Сомбор;

6) набавка и поставување на 3 метеоролошки радарии за прекривање на северозападниот, приморскиот и југоисточниот дел на Југославија на аеродромите Загреб, Сплит и Скопје;

б) набавка и поставување на опрема за обработка и интерпретација на воздухопловните метеоролошки информации, и тоа:

1) набавка и поставување на 11 копир-апарати на аеродромите Загреб, Љубљана, Пула, Ријека, Задар, Сплит, Дубровник, Титоград, Скопје, Сараево и во воздухопловниот центар Белград, како и 2 плотера и 3 единици на магнетни ленти во Воздухопловниот центар Белград;

2) набавка и поставување на VHF уреди за VOLMET емисии на аеродромите Белград и Загреб;

3) набавка и инсталирање на 10 телевизиски уреди за поставување на метеоролошки информации на аеродромите Сплит, Дубровник, Љубљана, Пула, Ријека, Задар, Титоград, Скопје, Охрид и Сараево;

в) доградба на телекомуникациониот систем на службата за воздухопловна метеорологија, и тоа:

1) набавка и инсталирање на аеродромите на 100 телепринтери, 25 факсимилни приемници и 25 радио-телевизиски приемници;

2) набавка и инсталирање во Сојузниот хидрометеоролошки завод на телекомуникационен сметач, факсимилен предавател и радиоприемник;

3) изработка и инсталирање на факсимилни потцентрали, TG мултиплексери и модули во ППТ јазлишта;

г) набавка на помошна опрема, и тоа:

1) набавка на 3 стабилизатори со напон од 55 kW и 3 агрегати со напон од 150 kW за аеродромите Загреб, Сплит и Скопје;

2) набавка на 5 нови и замена на дотрзените возила за превоз на работници во метеоролошките центри на аеродромите Белград, Загреб, Риека, Скопје и во Воздухопловниот центар Белград;

3) набавка на мерни инструменти и друг алат за работилниците и лабораториите за одржување на опремата на службата за воздухопловна метеорологија;

д) школување и стручно усовршување на работниците на службата за воздухопловна метеорологија;

ѓ) изградба и купување на 50 станови за работниците во метеоролошките центри на аеродромите, и тоа: Загреб 4, Љубљана 2, Пула 3, Риека 3, Задар 2, Сплит 5, Дубровник 1, Тиват 3, Титоград 3, Иванград 2, Скопје 4, Охрид 3, Приштина 2, Сараево 3, Мостар, Марибор, Жабљак, Вања Лука, Тузла, Осиек, Ниш, Златибор, Нови Сад и Сомбор по 1;

е) каблирање, монтирање и градежни работи за сместување и пуштање во работа на опремата на аеродромите.

640.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА УСТАНОВА СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се прогласува Законот за Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 година.

ПР бр. 511

28 септември 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

ЗА К О Н

ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКАТА УСТАНОВА СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: Установата) е установа што врши работи од интерес за остварување на функциите на федерацијата утврдени со овој закон.

Член 2

Врз Установата се применуваат прописите што важат за организациите на здружен труд, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 3

Установата има својство на правно лице. Седиштето на Установата е во Белград.

Член 4

Установата објавува сојузни закони, други сојузни прописи и општи акти, како и други акти за кои е тоа определено со сојузен закон или со пропис на Сојузниот извршен совет.

Член 5

Установата, во согласност со својата дејност, врши со надомест и други новински и издавачки работи за потребите на сојузните органи, на органите на други општествено-политички заедници, на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, ако вршењето на тие работи не го попречува извршувањето на работите од член 4 на овој закон.

Член 6

Средствата за финансирање на работите од член 4 од овој закон Установата ги обезбедува од приходите што ќе ги оствари од претплатите на изданијата на „Службен лист на СФРЈ“ и од продажбата на одделни броеви на „Службен лист на СФРЈ“.

Член 7

Претплатната цена за секое издание на „Службен лист на СФРЈ“, како и цената за одделен број на секое издание на „Службен лист на СФРЈ“, се единствени.

Претплатната цена за „Службен лист на СФРЈ“ и мерилата за утврдување на цената за одделен број, на предлог од Установата, ги утврдува Сојузниот извршен совет, а врз таа основа цената за одделен број на „Службен лист на СФРЈ“ — Установата.

Одредбите на овој член сообразно се применуваат и врз изданијата „Југословенски стандарди“ и „Службен лист на СФРЈ“ — Меѓународни договори.

Член 8

Установата е должна посебно да ги искажува приходите и расходите што се однесуваат на издавањето на „Службен лист на СФРЈ“ и на „Службен лист на СФРЈ“ — Меѓународни договори.

Член 9

Со Установата управуваат органот на управувањето утврден со статутот на Установата и Советот на Установата.

Советот на Установата го сочинуваат: членови што ги именуваат Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет, претставници на сојузните органи на управата и на сојузните организации што ќе ги определи Сојузниот извршен совет и делегати на работната заедница на Установата, чиј број ќе го определи Сојузниот извршен совет.

Бројот на членовите што во Советот на Установата ги именуваат Собранието на СФРЈ и Сојузниот извршен совет, како и бројот на претставниците на сојузните органи на управата и на сојузните организации што ќе ги определи Сојузниот извршен совет — не може да биде поголем од бројот на членовите што ги делегира работната заедница на Установата.

Член 10

Советот на Установата одлучува за:

- 1) уредувачката политика;
- 2) начелата на кадровската политика;
- 3) политиката на развојот на Установата;

4) основната намена на користењето на финансиските средства што Установата ќе ги оствари според член 6 од овој закон;

5) програмата за работа на Установата;

6) вршењето на работите од член 5 од овој закон.

Се смета дека при одлучувањето за прашањата од став 1 на овој член е постигната согласност, ако за определено прашање гласале мнозинството членови на Советот на Установата, а при одлучувањето за прашањата од точ. 5 и 6 став 1 на овој член — ако гласале мнозинството членови на Советот на Установата од редот на претставниците на органите и организациите од член 9 став 2 од овој закон и мнозинството делегати на Советот на Установата од редот на работната заедница на Установата.

Ако во одлучувањето за прашањата од точ. 5 и 6 став 1 на овој член не се постигне согласност, конечно одлука за тие прашања донесува Сојузниот извршен совет.

Член 11

Директорот на Установата го поставува и разрешува од должност Сојузниот извршен совет, по прибавеното мислење од Советот на Установата.

За извршувањето на работите од член 4 на овој закон директорот е одговорен пред Сојузниот извршен совет.

Ако директорот на Установата смета дека самоуправен општ или поединечен акт донесен при одлучувањето за работите од член 10 став 1 од овој закон е во спротивност со законот, ќе го предупреди за тоа Советот на Установата. Ако Советот на Установата остане при својот акт и по предупредувањето, директорот е должен таквиот акт да го запре од извршување освен поединечните акти донесени во управна постапка и актите по кои за конечно одлучување е предвидена надлежност на судот, и за тоа, во рок од три дена од денот на запирањето, да го извести Сојузниот извршен совет.

Додека Сојузниот извршен совет не ќе донесе одлука, не може да се изврши актот на Советот на Установата, чиешто извршување директорот го запрел. Ако Сојузниот извршен совет не поведе постапка за оценување на законитоста на тој акт во рок од 30 дена од денот на неговото запирање, престанува да важи одлуката на директорот за запирањето на извршувањето на тој акт.

Член 12

Надзор над извршувањето на работите на Установата што се од интерес за остварување на функциите на федерацијата (член 4) врши Сојузниот извршен совет.

Во остварувањето на надзорот од став 1 на овој член, Сојузниот извршен совет има право и должност да ја разгледува програмата за развој на Установата и програмата за работа на Установата и да го следи извршувањето на работите од член 4 на овој закон.

Заради обезбедување на условите за вршење на надзорот од став 1 на овој член, Сојузниот комитет за законодавство може да бара од Установата: извештаи за извршувањето на работите од член 4 на овој закон; податоци од значење за определување на претплатната цена и на цената за одделни броеви на „Службен лист на СФРЈ“; податоци за приходите остварени од продажбата на „Службен лист на СФРЈ“; известувања и податоци за организацијата и за функционирањето на Установата, за создавање услови за унапредување на нејзината работа и за обезбедување средства и други услови за остварувањето на дејноста на Установата што е од значење за сојузните органи.

Ако утврди дека со вршењето на работите на Установата не се обезбедуваат или во недоволна

мера се обезбедуваат интересите на сојузните органи, Сојузниот комитет за законодавство ќе го извести за тоа Сојузниот извршен совет и ќе му предложи на Советот преземање на соодветни мерки.

Член 13

Статутот на Установата го потврдува Сојузниот извршен совет.

Член 14

Новинската установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, чијашто организација и работа беа регулирани со Уредбата за Новинската установа Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62) и со одредбите на чл. 13 до 21 од Законот за објавување на сојузните прописи и други акти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/70), ја продолжува работата под назив Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со задачите и положбата што се утврдени со овој закон.

Член 15

Внатрешната организација и работењето Установата ќе ги усогласи со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за Новинската установа Службен лист на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62).

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

641.

Врз основа на член 285, точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоконни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1975 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1975 година, што ја донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи со својата одлука Д. Т. бр. 02-6/3 од 6 мај 1976 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 370

28 септември 1976 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

642.

Врз основа на член 285, точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 39 од Законот за сојузните стоковни резерви, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА 1975 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1975 година, што ја донесе Советот на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи со својата одлука бр. 14/1 од 25 март 1976 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 373

28 септември 1976 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

643.

Врз основа на член 131 став 2 од Деловникот на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 септември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА УРЕДУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА СТЕНОГРАФСКИТЕ БЕЛЕШКИ ОД СЕДНИЦИТЕ НА СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Во Собранието на СФРЈ се уредуваат и се издаваат стенографските белешки од седниците на Сојузниот собор и на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и од заедничките седници и состаноци на соборите на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: стенографски белешки).

Стенографските белешки се издаваат на јазиците на народите на Југославија и на нивните писма, утврдени со републичките уставы.

2. Стенографските белешки го содржат целиот тек на дебатата на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ. Кон стенографските белешки се прилагаат предлози за донесување, односно нацрти на закони, предлози на закони и други прописи и општи акти и други документациони материјали што делегатите ги добиваат за седницата на соборите, како и соодветни регистри.

3. За уредување и издавање на стенографските белешки е одговорен Уредувачкиот одбор на стенографските белешки (во натамошниот текст: Уредувачкиот одбор).

Уредувачкиот одбор го сочинуваат осум членови од редот на делегатите на Собранието на СФРЈ и пет членови од редот на функционерите и работниците на службите на Собранието на СФРЈ.

4. Претседателот и седумте членови на Уредувачкиот одбор од редот на делегатите ги избираат соборите на Собранието на СФРЈ.

Членови на Уредувачкиот одбор по положбата се: секретарот на Сојузниот собор и секретарот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и секретарот на Службата за информ-

мативно-документалистички работи на Собранието на СФРЈ.

Два члена на Уредувачкиот одбор од редот на работниците и функционерите на службите на Собранието на СФРЈ определува генералниот секретар на Собранието на СФРЈ.

5. Уредувачкиот одбор поднесува до соборите на Собранието на СФРЈ извештај за својата работа.

6. До издавањето на стенографските белешки од седниците на соборите на Собранието на СФРЈ на јазиците на народите на Југославија, и нивните писма, во Собранието на СФРЈ се издаваат привремените стенографски белешки што ги содржат излагањата на јазиците на народите и народностите на Југославија на кои зборуваа учесниците во дебатата.

Привремените стенографски белешки уште во текот на траењето, односно непосредно по завршувањето на седниците на соборите на Собранието на СФРЈ им се ставаат на увид на делегатите, како и на другите лица — говорници на седницата.

На барање од делегатите и од други говорници на седницата, нивните излагања во привремените стенографски белешки им се доставуваат и по пошта.

7. Делегат, односно друг говорник на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ, има право да бара да се извршат измени и дополненија во неговото излагање во привремените стенографски белешки.

Измените и дополненијата на излагањата можат да бидат само од редакциски карактер.

Делегат, односно друг говорник на седницата, може измените и дополненијата во привремените стенографски белешки да ги достави најдоцна во рок од седум дена од денот на одржувањето на седницата, а ако му се доставени по пошта — во рок од седум дена од денот на приемот. Ако во овој рок не доставил измени и дополненија, се смета дека ги нема.

Евентуалните спорови во врска со измените и дополненијата во привремените стенографски белешки се решаваат според одредбите од Деловникот на Собранието на СФРЈ, односно деловникот на соодветниот собор на Собранието на СФРЈ.

8. Привремените стенографски белешки, по истекот на рокот од седум дена од денот на одржувањето на седницата на соборите, односно од денот на приемот на привремените стенографски белешки предвиден за поднесување барање за измени и дополненија, како и за заземање став во врска со поднесените барања за измени и дополненија, стануваат изворни стенографски белешки и служат како основа за изработка и издавање на стенографските белешки на јазиците на народите на Југославија и нивните писма.

9. Ако во издадената свеска на стенографските белешки на еден од јазиците на народите на Југославија се забележи некоја грешка делегатот, односно друг говорник на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ може, во рок од 15 дена од денот на приемот на свеската, да бара исправка.

Исправка на забележаната грешка може да бара и Службата за информативно-документалистички работи на Собранието на СФРЈ.

Таква исправка се објавува во стенографските белешки од наредната седница на Соборите на Собранијата на СФРЈ.

10. Стручните и други работи во врска со уредувањето и издавањето на стенографските белешки ги врши Службата за информативно-документалистички работи на Собранието на СФРЈ.

11. Во Службата за информативно-документалистички работи на Собранието на СФРЈ се чуваат: магнетофонските снимки од седниците на соборите на Собранието на СФРЈ по десет примероци од изворните стенографски белешки и по десет комплети од секое издание на стенографските белешки на јазиците на народите на Југославија.

12. За начинот на водење, уредување, издавање и чување на стенографските белешки, како и за начинот на издавање, односно употреба на стенографските белешки што содржат податоци од доверлива природа, за нивното доставување до корисниците во текот на траењето и по завршувањето на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ, за определувањето на тиражот и за начинот на дистрибуција, како и за вршење на другите стручни и технички работи, генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, по прибавено мислење од Уредувачкиот одбор на стенографските белешки, издава посебно упатство, во согласност со одредбите од оваа одлука.

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 346

30 септември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

644.

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и член 21 точка 8 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, а во врска со член 130 од Деловникот на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 септември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИНФОРМАТИВНИОТ БИЛТЕН И НА ПОЛИТИЧКАТА БИБЛИОТЕКА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Заради известување на делегатите и делегациите во Собранието на СФРЈ, како и на заинтересираните државни органи, самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките и други организации за прашањата од работата на Собранието на СФРЈ, неговите собори, работните тела на соборите и на заедничките работни тела на соборите, се издава Информативен билтен на Собранието на СФРЈ (во натамошниот текст: Информативниот билтен).

Заради што поцелосно информирање на делегатите и делегатската основа и пошироко запознавање на јавноста и заинтересираните општествени фактори со актуелните прашања на општествено-економскиот и политичкиот систем за кои се одлучува во Собранието на СФРЈ, се издаваат посебни публикации на Политичката библиотека на Собранието на СФРЈ и едници на документи од работата на Собранието на СФРЈ.

2. Информативниот билтен и Политичката библиотека на Собранието на СФРЈ се издаваат на јазиците на народите на Југославија и на нивните писма утврдени со републичките уставы.

3. За издавањето на Информативниот билтен и на Политичката библиотека се формира Уредувачки одбор.

Уредувачкиот одбор ја утврдува концепцијата и содржината на Информативниот билтен и на Политичката библиотека на Собранието на СФРЈ, го усвојува планот и програмата на Политичката библи-

отека на Собранието на СФРЈ и дава поблиски упатства за работата на редакцијата на овие изданија.

4. Уредувачкиот одбор го сочинуваат претседател и 12 членови.

Претседателот и седумте членови ги избираат соборите на Собранието на СФРЈ од редот на делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

Членови на Уредувачкиот одбор по положбата се: заменикот на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, секретарот на Сојузниот собор и секретарот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, секретарот за информации на Собранието на СФРЈ и главниот и одговорен уредник на Информативниот билтен и на Политичката библиотека на Собранието на СФРЈ.

5. Уредувачкиот одбор одговара за уредувачката политика на Информативниот билтен и на Политичката библиотека на Собранието на СФРЈ и поднесува до соборите на Собранието на СФРЈ извештај за својата работа.

6. За издавањето на Информативниот билтен и на Политичката библиотека на Собранието на СФРЈ се формира посебна редакција во рамките на Секретаријатот за информации на Собранието на СФРЈ, која ги врши стручните работи во врска со подготвувањето, уредувањето и издавањето на Информативниот билтен и на Политичката библиотека на Собранието на СФРЈ.

На чело на редакцијата се наоѓа главен и одговорен уредник кој непосредно раководи со нејзината работа и е одговорен за остварувањето на концепцијата на Информативниот билтен и на Политичката библиотека на Собранието на СФРЈ.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 366

30 септември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојужниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

645.

Врз основа на член 22 став 1 точка 7 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и на член 21 точка 8 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, а во врска со член 130 од Деловникот на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 28 септември 1976 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 30 септември 1976 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА БИЛТЕНОТ „ЈУГОСЛОВЕНСКО СОБРАНИЕ“ И НА ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ НАМЕНЕТИ ЗА СТРАНСТВО

1. Заради известување на странската јавност за работата на Собранието на СФРЈ и за функционирањето на делегатскиот собраниски систем, се издаваат Билтенот „Југословенско собрание“ (во натамошниот текст: Билтенот) и други публикации на Собранието на СФРЈ наменети за странство.

Публикациите што се однесуваат на функционирањето на делегатскиот собраниски систем се издаваат во соработка со републичките и покраинските собранија.

2. За издавање на Билтенот и на други публикации на Собранието на СФРЈ се формира Уредувачки одбор.

Уредувачкиот одбор го утврдува начинот на известување на странската јавност за работата на Собранието на СФРЈ и за функционирањето на делегатскиот собраниски систем, ја определува концепцијата на Билтенот и на други публикации на Собранието на СФРЈ наменети за странство, ги усвојува плановите и програмите и го врши нивното усогласување со другите органи и организации што се занимаваат со известување на странската јавност, ја оценува содржината на публикациите на Собранието на СФРЈ и начинот на обработка и дава поблиски упатства за работата на редакцијата на изданијата за странство.

Заради пошироко информирање на странската јавност, Уредувачкиот одбор соработува со републичките и покраинските собранија и со специјализираните органи и организации и со средствата за информирање што се занимаваат со известување на странската јавност.

3. Уредувачкиот одбор го сочинуваат претседател и 12 членови.

Претседателот и седумте членови ги избираат соборите на Собранието на СФРЈ од редот на делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ на предлог на Комисијата за избор и именувања.

Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија и Сојузниот комитет за информации определуваат по еден член на Уредувачкиот одбор. Членови на Уредувачкиот одбор по положај се: секретарот на Секретаријатот за информации на Собранието на СФРЈ, секретарот на Одборот на Сојузниот собор за надворешна политика и главниот и одговорен уредник на Билтенот и на други публикации на Собранието на СФРЈ наменети за странство.

4. Уредувачкиот одбор одговара за уредувачката политика и на други публикации на Собранието на СФРЈ наменети за странство и поднесува до соборите на Собранието на СФРЈ извештај за својата работа.

5. За издавање на Билтенот и на други публикации на Собранието на СФРЈ наменети за странство се формира посебна редакција, во рамките на Секретаријатот за информации на Собранието на СФРЈ, која ги врши стручните работи во врска со подготвувањето, уредувањето и издавањето на Билтенот и на други публикации на Собранието на СФРЈ наменети за странство.

На чело на редакцијата се наоѓа главен и одговорен уредник кој непосредно раководи со нејзината работа и е одговоран за остварувањето на концепцијата на Билтенот и на други публикации на Собранието на СФРЈ наменети за странство.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 365

30 септември 1976 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Киро Глигоров, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Попич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Данило Кекиќ, с. р.

646.

Врз основа на член 347 точка 5 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ СПОРЕД ЕДИНСТВЕНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа уредба поблиску се уредува распоредувањето на организациите и заедниците од член 4 на Законот за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/76) според Единствената класификација на дејностите, што е составен дел на Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76).

Член 2

Распоредувањето по дејностите се врши врз основа на пријава за распоредување што ја поднесува организацијата, односно заедницата на образецот што го пропишува Сојузниот завод за статистика.

Пријавата за распоредување содржи предлог на организацијата, односно заедницата за распоредување (член 6 од Законот за единствената класификација на дејностите), како и податоци потребни за распоредување и водење на единствениот регистар на организациите и заедниците.

Член 3

Пријава за распоредување поднесуваат следните организации и заедници:

1) основните организации на здружен труд, работните организации, сложените организации на здружен труд, договорните организации на здружен труд, заедниците на организациите на здружен труд, работните заедници, банките, заедниците на осигурување на имоти и лица и други финансиски организации, земјоделските и други задруги, самоуправните интересни заедници, органите и организациите на општествено-политичките заедници и органите на општествената заедница, општествено-политичките организации, општествените организации и здруженијата на граѓаните и други организации и заедници;

2) организациите и заедниците од точка 1 на овој член во основање.

Член 4

Организациите и заедниците во пријавата за распоредување даваат податоци и за деловните и други единици во својот состав.

Член 5

Пријавата за распоредување организацијата, односно заедницата ја поднесува до судот што го води судскиот регистар на организациите на здружен труд, односно до органот што го води посебниот регистар на другите организации и заедници.

Пријавата за распоредување се поднесува заедно со пријавата за запишување во регистрите од став 1 на овој член, односно заедно со пријавата за запишување на промените во тие регистри.

Член 6

Судот, односно органот од член 5 на оваа уредба пријавите за распоредување примени во текот на месецот е должен да ги достави најдоцна до 5-ти во следниот месец до надлежниот статистички орган во републиката, односно автономната покраина (во натамошниот текст: статистичкиот орган).

Член 7

До статистичкиот орган пријави за распоредување доставуваат непосредно:

1) организациите и заедниците што не се должни да се запишуваат во судскиот регистар на организациите на здружен труд, односно во посебниот регистар на другите организации и заедници;

2) организациите и заедниците што се должни да се запишуваат во судскиот регистар на организациите на здружен труд, односно во посебниот регистар на другите организации и заедници, ако кај нив настапат промени во фактите што се наведуваат во пријавата за распоредување, за кои не се должни да поднесуваат пријави до судовите и до други органи.

Организациите и заедниците од став 1 на овој член пријавата за распоредување ја доставуваат до статистичкиот орган во рок од 15 дена од денот на донесувањето на актот за нивното основање односно од денот кога настанале промените.

Член 8

Врз основа на примените пријави за распоредување, статистичкиот орган ги распоредува организациите и заедниците, како и деловните и други единици во нивниот состав — по дејностите.

Статистичкиот орган писмено ја известува за извршеното распоредување организацијата, односно заедницата што ја поднела пријавата за распоредување во рок од 15 дена од денот на приемот на пријавата.

Член 9

Распоредување на организацијата и заедницата врши статистичкиот орган во онаа република, односно автономна покраина на чија територија се наоѓа седиштето на организацијата, односно заедницата.

Распоредување на деловните и други единици во состав на организацијата, односно заедницата врши статистичкиот орган во онаа република, односно автономна покраина на чија територија се наоѓа седиштето на организацијата, односно заедницата во чиј состав се наоѓа таа единица.

Член 10

Известувањето за извршеното распоредување од член 8 на оваа уредба содржи:

1) назив (фирма) на организацијата односно заедницата, седиште и адреса, како и шифра на видот на организацијата — обликот на здружувањето;

2) шифра и назив на областа, гранката, групата и подгрупата на дејноста во која организацијата, заедницата, односно деловната и друга единица во нивниот состав е распоредена според Единствената класификација на дејностите;

3) матичен број под кој организацијата, односно заедницата се води во единствениот регистар на организациите и заедниците, распоредени по дејностите;

4) образложение во случај во кој распоредувањето што го извршил статистичкиот орган не е идентично со предлогот на организацијата, односно заедницата за распоредување;

5) поука за правото за поднесување на барање за измена на распоредувањето (член 9 од Законот за единствената класификација на дејностите).

Член 11

Организацијата, односно заедницата е должна во општеството со статистичкиот орган или со друг орган овластен за спроведување на статистичките истражувања од интерес за целата земја да го наведе матичниот број под кој се води во единствениот регистар на организациите и заедниците.

Член 12

Известувањето за извршеното распоредување од член 10 на оваа уредба статистичкиот орган го доставува до организацијата, односно заедницата во два примерока.

Организацијата, односно заедницата задржува еден примерок на известувањето за извршеното распоредување а вториот го доставува до единицата на Службата на општественото книговодство кај која се води нејзината жиро-сметка.

Член 13

Организацијата, односно заедницата што смета дека е распоредена неправилно, ќе побара од статистичкиот орган што го извршил распоредувањето да изврши измена на распоредувањето. Кон образложеното барање организацијата, односно заедницата поднесува потребни докази.

Барањето се поднесува во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето за извршеното распоредување.

Ако статистичкиот орган го прифати барањето за измена на распоредувањето, ќе ја известува за тоа писмено организацијата, односно заедницата во рок од 10 дена од денот на приемот на барањето.

Ако статистичкиот орган не го прифати барањето за измена на распоредувањето, должен е во рок од 10 дена од денот на приемот на барањето тоа барање, заедно со своето мислење, да го упати до надлежниот републички, односно покраински орган заради донесување одлука (член 9 од Законот за единствената класификација на дејностите).

Одлуката за распоредувањето надлежниот републички, односно покраински орган е должен да ја достави до статистичкиот орган во три примероци. Статистичкиот орган два примерока од таа одлука ќе ѝ врати на организацијата, односно заедницата што го поднела барањето за измена на распоредувањето, а која еден примерок ќе достави до единицата на Службата на општественото книговодство кај која се води нејзината жиро-сметка.

Член 14

Статистичкиот орган односно Службата на општественото книговодство во републиката, односно автономната покраина може да ја иницира измената на распоредувањето на организацијата или заедницата по службена должност и кога организацијата, односно заедницата не ќе поднесе барање за измена на распоредувањето, а настапиле околности што довеле до промена на дејноста на организацијата, односно заедницата.

Член 15

Организациите и заедниците запишани во регистрите од член 5 на оваа уредба до 1 октомври 1976 година и организациите и заедниците што не се запишуваат во регистарот а постоеле на 30 септември 1976 година, вклучувајќи ги и оние во ликвидација, поднесуваат пријави за распоредување со состојбата на 30 септември 1976 година непосредно до статистичкиот орган од 1 до 15 октомври 1976 година.

Распоредувањето на организациите и заедниците од став 1 на овој член и на деловните и други единици во нивниот состав, како и воведувањето на единствениот регистар на организациите и заедниците, статистичките органи ќе го извршат до 15 декември 1976 година.

Член 16

Службата на општественото книговодство ќе врши до 31 декември 1976 година распоредување на организациите и заедниците според критериумите

предвидени во номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и на државните органи по дејностите.

Член 17

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 693

23 септември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафич, с. р.

647.

Врз основа на член 1а став 4, член 37 став 1, чл. 37б и 37д став 1 и член 37г од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/74, 63/74, 1/75, 10/75, 15/75, 18/75, 21/75, 30/75, 32/75, 34/75 и 13/76) во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел на таа одлука, во колона 3 се вршат следните измени:

„Тарифен број“	Наименување на стоките	Поранешната кратенка за стоковниот режим на извозот	Се заменува со кратенката за стоковниот режим на извозот
1	2	3	4
07.01/3в-2	Кромид	ЛБ	Д
07.05/1	Грав	ЛБ	Д
07.05/2	Грашок	ЛБ	Д
08.06/1	Јаболки	ЛБ	Д“.

2. Оваа одлука ќе се применува на работите што ќе се склучат и ќе ѝ се пријават на банката од денот на влегувањето во сила на оваа одлука до 31 декември 1976 година, како и на работите што се склучени и пријавени на банката до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а по кои не е извршен извоз.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 694

23 септември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафич, с. р.

648.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66, 5/67, 54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 58/71, 63/72 и 71/72), член 55 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76) и член 37д став 1 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 и 26/72), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ ВО 1976 ГОДИНА НА СКЛОПОВИ, ПОТСКЛОПОВИ И ДЕЛОВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ

1. Во Решението за намалување на царината на увозот во 1976 година на склопови, потсклопови и делови за производство на патнички автомобили („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/76) во точка 1 став 2 по одредбата под 3 се додава нова одредба под 4, која гласи:

„4) мотор со менувач и со преносен механизам, што сочинуваат единствена технолошка целина;“.

Досегашните одредби под 4 до 8 стануваат одредби под 5 до 9.

2. Ова решение се применува на увозот извршен во 1976 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 695

23 септември 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Доброслав Кулафич, с. р.

649.

Врз основа на член 3а став 2 од Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/76 и 42/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИСПРАВИТЕ СО КОИ СЕ УТВРДУВА ИЗНОСОТ НА ИЗДАТОЦИТЕ СОДРЖАНИ ВО НЕНАПЛАТЕНАТА РЕАЛИЗАЦИЈА

Член 1

Основната организација на здружен труд ќе направи, при составувањето на периодичната пресметка и на завршната сметка, попис на фактурите издадени во последните 15 дена на пресметковниот период, врз основа на кои во тие 15 дена настанал должничко-доверителскиот однос, а до истекот на пресметковниот период не се стекнале условите од член 8 на Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75 — во натамошниот текст: Законот) да се утврди вкупниот приход — ако наплатата е извршена во првите 15 дена на наредниот пресметковен период. Пописот од фактурите од став 1 на овој член ги содржи најмалку следните податоци:

- 1) назив на должникот;
- 2) број и датум на издавањето на фактурата;
- 3) износ на кој гласи фактурата;
- 4) денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос;
- 5) број и датум на изводот од жиро-сметката кога износот на кој гласи фактурата е наплатен.

Член 2

Основната организација на здружен труд ќе направи, при составувањето на периодичната пресметка и на завршната сметка, попис на фактурите издадени на странски купувачи за извезени стоки, односно за извршени услуги, чиј рок за наплата, во согласност со важечките прописи за девизното работење, не истекол, и врз основа на кои во тој пресметковен период настанал должничко-доверителскиот однос, а не се стекнале условите од член 8 на Законот да се утврди вкупниот приход.

Пописот на фактурите од став 1 на овој член ги содржи најмалку следните податоци:

- 1) назив на должникот (странскиот купувач);
- 2) број и датум на издавањето на фактурата;
- 3) износ на кој гласи фактурата;
- 4) број и датум на исправата за извршеното цариенење на стоките;
- 5) ден на настанувањето на должничко-доверителскиот однос;
- 6) ден на втасаноста на износот на фактурата за наплата (ден на внесувањето на девизите во Југославија).

Член 3

Издатоците што според одредбите на член 18 од Законот можат да се засметаат во вредноста на залихите на готовите производи, а се содржани во ненаплатената реализација од чл. 1 и 2 на овој правилник, се утврдуваат врз основа на пресметковната калкулација, на односните готови производи, извршени услуги, или врз основа на цените на тие залихи искажани во книговодството на основната организација на здружен труд.

Издатоците што според одредбите на член 19 од Законот можат да се засметаат во вредноста на залихите на трговските стоки се утврдуваат врз основа на состојбата искажана во книговодството на основната организација на здружен труд, односно врз основа на калкулацијата на набавната цена на тие стоки.

Член 4

Вредноста на залихите од член 3 на овој правилник се искажува во посебниот преглед, кој ги содржи најмалку следните податоци:

- 1) износ на кој гласат издадените фактури од чл. 1 и 2 на овој правилник;
- 2) износ на издатоците од член 3 став 1 на овој правилник;
- 3) износ на издатоците од член 3 став 2 на овој правилник;
- 4) разлика на износите (1 минус 2+3).

Член 5

Рекапитулацијата на податоците од член 4 на овој правилник основната организација на здружен труд ја доставува до надлежната служба на општественото книговодство истовремено со периодичната пресметка и со завршната сметка.

Рекапитулацијата од став 1 на овој член се доставува до надлежната служба на општественото книговодство на образецот Рекапитулација, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 6

Износот на издатоците од член 3 став 1 на овој правилник основната организација на здружен труд

го искажува во своето книговодство на посебно аналитичко konto во рамките на контото 630 — Готови производи.

Износот на издатоците од член 3 став 2 на овој правилник основната организација на здружен труд го искажува во своето книговодство на посебно аналитичко konto во рамките на контото 660 — Трговски стоки и контото 669 — Разлика во цената на трговските стоки.

Член 7

Овој правилник ќе се применува и на пресметката за периодот јануари—септември 1976 година.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-9786/1

24 септември 1976 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,

Божидар Радуновиќ, с. р.

Образец Рекапитулација

Основна организација

на здружен труд:

Работна организација:

Сложена организација

на здружен труд:

Број на жиро-сметката:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

на податоците за износите на определените издатоци содржани во ненаплатената реализација на —197— година

Реден број	Опис	Шифра	Износ
1	2	3	4
1	Износ на кој гласат издадените фактури од чл. 1 и 2 на Правилникот за исправите со кои се утврдува износот на издатоците содржани во ненаплатената реализација		
2	Износ на издатоците од член 3 став 1 на Правилникот за исправите со кои се утврдува износот на издатоците содржани во ненаплатената реализација		
3	Износ на издатоците од член 3 став 2 на Правилникот за исправите со кои се утврдува износот на издатоците содржани во ненаплатената реализација		
4	Разлика на износите (1 минус 2+3)		

М. П.

(потписи на овластените лица)

Забелашка. Во колона 4 се внесуваат податоци во динари без пари.

650.

Врз основа на член 4а став 3 од Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/76 и 42/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

**ЗА СОДРЖИНАТА НА ИСПРАВИТЕ — ДОКАЗИТЕ
ОПРЕДЕЛЕНИ ПОБАРУВАЊА ДА МОЖАТ ДА СЕ
ВНЕСАТ ВО ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ОСНОВНА-
ТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД**

Член 1

Исправата што Службата на општественото книговодство, во смисла на член 4а од Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето ја издава како доказ, определени побарувања по основите од член 6 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75) да можат да се засметаат во вкупниот приход, ги содржи најмалку следните податоци, и тоа:

- 1) назив на доверителот;
- 2) износ на побарувањето;
- 3) основ на побарувањето;
- 4) број и датум под кој побарувањето е воведено во евиденцијата на Службата на општественото книговодство;
- 5) датум на издавањето на потврдата и потписи на овластените лица.

Член 2

Исправата од член 1 на овој правилник се издава на образецот Извод од евиденцијата, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Службата на општественото книговодство ќе го приспособи по потреба, образецот од став 1 на овој член за потребите на механографска обработка.

Член 3

Ако побарувањето содржано во исправата од член 1 на овој правилник им припаѓа на две или повеќе организации на здружен труд, организацијата на здружен труд што од Службата на општественото книговодство примила Извод од евиденцијата, ќе изврши распоред на износот содржан во тој извод на одделни доверители и ќе им достави заверени преписи од Изводот од Службата од евиденцијата, најдоцна во рок од 3 дена од денот на приемот на изводот од Службата на општественото книговодство.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-9787/1

24 септември 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,
Божидар Радуновиќ, с. р.

Образец: Извод од евиденцијата

Службата на општественото книговодство — филијала бр. _____ во _____ врз основа на член 4а од Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/76 и 42/76), издава

ИЗВОД ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА

Износ од _____ динари (со букви: _____) е
воведен _____ во 197— година, под број _____,
во евиденцијата на Службата на општественото кни-
говодство, како побарување _____
по основ _____

На _____ 197— година
Во _____

М.П. _____
(потписи на овластените лица)

Износот на побарувањето наведен во овој извод
од евиденцијата на Службата на општественото кни-
говодство им припаѓа на следните организации на
здружен труд, и тоа:

	Динари
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____

М.П. _____
(потписи на овластените лица)

651.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

Р Е Ш Е Н И Е

**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-
ЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „INTERNATIONAL HERALD
TRIBUNE“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „International Herald Tribune“, број 29099 од 19 август 1976 година, што излегува на англиски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-32/326

9 септември 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

652.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА КНИГАТА „SETTING FREE THE BEARS“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на книгата „Setting free the bears“, од John Irving, што е печатена на англиски јазик во изданието „Avon Books“, Њујорк, Соединети Американски Држави.

Бр. 650-1-27/487
10 септември 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

653.

Врз основа на член 124, во врска со член 68 став 2 од Уставот на СФРЈ, републичките и покраинските совети на сојузот на синдикатите, републичките и покраинските стопански комори и извршните совети на собранјата на републиките и на собранјата на автономните покраини, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ КАЈ РАБОТНИ ЛУЃЕ ШТО САМОСТОЈНО ВРШАТ ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН ТРУД СО СРЕДСТВА ВО СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ И КАЈ ГРАЃАНСКИ ПРАВНИ ЛИЦА И ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Член 1

Со овој општествен договор (во натамошниот текст: Договорот) се утврдуваат заедничките основи за уредување и остварување на правата, обврските и одговорностите на работниците вработени кај работни луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани и кај граѓански правни лица и физички лица (во натамошниот текст: носителите на самостојниот личен труд, граѓанските правни лица и физичките лица) на територијата на Југославија, заради обезбедување услови за издначување на нивната општествено-економска и социјална положба со положбата на работниците во здружениот труд.

Член 2

Со договорот во основа се утврдуваат и усогласуваат правата, обврските и одговорностите на работниците, на една, и носителите на самостојниот личен труд, граѓанските правни лица и физичките лица, на друга страна, што се однесуваат на: засновувањето и престанувањето на работниот однос, личниот доход, надоместот на личниот доход, додатните лични примања и надоместот на трошоците, материјалното обезбедување, работното време, издвојувањето и користењето на средствата за станбена изградба, и средствата за дополнително образование на работниците, користењето на средствата на заедничката потрошувачка, одморите и отсуствата, заштитата при работата, заштитата на правата на работниците, одговорноста на работниците, личниот доход на припремниците и надоместот на учениците на училиштата за квалификувани работници.

Член 3

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека, секој во рамките на својот делокруг, надлежноста и овластувањата, ќе се залагаат преку законите и другите прописи на републиките и автономните покраини, колективните договори, општествените договори, самоуправните спогодби и договорите за вработување, да се обезбеди спроведувањето на Договорот.

Член 4

Правата, обврските и одговорностите на работниците, како и односите на работниците и носителите на самостојниот личен труд, граѓанските правни лица и физичките лица, се уредуваат со колективен договор и со договор за вработување во согласност со закон.

Со колективен договор не можат да се предвидат помали права или понеповолни услови на работата од правата и условите на работата утврдени за работниците во здружениот труд.

Колективниот договор го склучуваат соодветниот орган на синдикатите и на стопанската комора или други субјекти определени со закон.

Член 5

Работникот засновува работен однос со потпишување на договорот за вработување склучен со носителот на самостојниот личен труд, граѓанското правно лице или физичкото лице, а со денот на настапувањето на работа стекнува право и презема обврски по основ на трудот.

Со договорот за вработување на работникот не можат да се утврдат помали права и понеповолни услови на работата од правата и условите определени со колективниот договор. Ако договорот за вработување е во спротивност со колективниот договор, се применуваат соодветните одредби од колективниот договор.

Договорот за вработување се регистрира кај надлежниот општински орган.

Со колективниот договор се утврдува и начинот на кој соодветниот орган на синдикатите остварува увид во договорите за вработување и влијае врз положбата на работниците.

Член 6

Работникот засновува работен однос на неопрделено време, а по исклучок и на определено време во случаите, под условите и на начинот што се утврдени со колективниот договор, во согласност со закон.

Член 7

Учесниците на Договорот ќе се залагаат, при вработувањето на работниците, на начинот утврден со колективниот договор, да се обезбедат минималните стандарди во поглед на животните и културните услови на работниците, сообразно со правата на работниците во здружениот труд.

Член 8

Работникот има право на личен доход според резултатите на својот труд.

Учесниците на Договорот ќе се залагаат личниот доход на работниците вработени кај носителот на самостојниот личен труд кај кого се создава доходот да зависи од остварениот доход сообразно со правата и обврските на работниците во здружениот труд.

Личниот доход на работниците, утврден со договорот за вработување, не може да биде помал од најнискиот личен доход утврден со самоуправната спогодба на соодветната групација или на слични групации на подрачјето за кое се склучува колективниот договор.

По исклучок од одредбите на ст. 1, 2 и 3 од овој член, работникот има право на минимален личен доход под условите и во височината што се утврдени со колективниот договор врз основа на прописите на општествено-политичката заедница.

Член 9

Работникот има право на надомест на личниот доход за време на привремена спреченост за работа поради болест и во други случаи, по основите и во височината што се определени со колективниот договор, сообразно со правата на работниците во здружениот труд.

Член 10

Работникот има, според колективниот договор а сообразно со правата на работниците во здружениот труд, право на додатни лични примања за работа подолга од полното работно време, за работа ноќе и за работа во денови на неделен одмор и државни празници, како и право на дневници, надомест на трошоците за превоз, надомест на трошоците за употреба на сопствен автомобил, теренски додаток, надомест за одвоен живот, регрес за топол оброк, надомест за селидбени трошоци и др.

Член 11

Правото на работниците на одмор и отсуство, на работно време, на заштита при работата, на материјално обезбедување и сличните права се уредуваат со колективниот договор, сообразно со правата на работниците во здружениот труд.

Член 12

Со колективниот договор, во согласност со законот, се утврдуваат издвојувањето на средствата за станбена изградба, стапката на издвојувањето на тие средства, која не може да биде пониска од стапката што ја утврдуваат работниците во здружениот труд и начинот на управувањето и користењето на тие средства.

Средствата за станбена изградба се издвојуваат во самоуправните интересни заедници на домувањето и посебно се евидентираат.

Правата на работниците на средствата за станбена изградба и на одлучување за наменска употреба на тие средства мораат да бидат во согласност со правата на работниците во здружениот труд.

Член 13

Учесниците на Договорот ќе се залагаат за регулирање на правата на работниците на кредити за станбена изградба и на потрошувачки кредити, сообразно со правата на работниците во здружениот труд.

Член 14

Со колективниот договор се утврдуваат издвојувањето на средствата за дополнително образование на работниците, стапката на издвојувањето на тие средства, како и начинот на управувањето и користењето на тие средства.

Стапката на издвојувањето на средствата за дополнително образование на работниците не може да биде пониска од стапката што ја утврдуваат работниците во здружениот труд.

Средствата за дополнително образование на работниците се издвојуваат како самостојни средства кај соодветниот општински совет на сојузот на синдикатите или кај самоуправната интересна заедница за образование и посебно се евидентираат.

Правата на работниците на дополнително образование и на одлучување за наменска употреба на тие средства мораат да бидат во согласност со правата на работниците во здружениот труд.

Член 15

Правата на работниците на користење на средствата на заедничката потрошувачка се уредуваат со колективниот договор сообразно со правата на работниците во здружениот труд.

Член 16

Личните доходи на приправниците и надоместите на учениците на училиштата за квалификувани работници, како и нивните други права, се утврдуваат со колективниот договор сообразно со правата на приправниците и учениците на училиштата за квалификувани работници во здружениот труд.

Член 17

Со колективниот договор, во согласност со законот, се утврдуваат основите и условите за престанување на работниот однос и правата и обврските на работниците и на носителите на самостојниот личен труд, граѓанските правни лица и физичките лица што од тоа произлегуваат.

Условите и начинот на кој престанува работниот однос на работникот против неговата волја може да се утврди само со закон.

Носителот на самостојниот личен труд, граѓанското правно лице, односно физичкото лице е должно, при престанувањето на работниот однос на работникот против неговата волја, да му даде за тоа образложение во писмена форма.

Член 18

Со колективниот договор се утврдуваат начинот на формирањето на арбитражата и постапката на решавањето на споровите настанати помеѓу работниците и носителите на самостојниот личен труд, граѓанските правни лица или физичките лица.

Член 19

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека непрекинато ќе се ангажираат на вклучувањето на работниците во делегациите, органите и телата на собранијата на општествено-политичките заедници, на самоуправните интересни заедници и на органите на општествено-политичките организации.

Член 20

Заради следење на спроведувањето на одредбите на Договорот се формира Комисија на учесниците на Договорот, што ја сочинуваат по еден овластен претставник на секоја република и автономна покраина. Тие претставници спогодбено ги определуваат учесниците на Договорот.

Комисијата на учесниците на Договорот поведува постапка за измени и дополненија на Договорот.

Член 21

Договорот се смета како склучен кога ќе го потпишат овластените претставници на сите учесници на Договорот.

Член 22

Договорот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Босна и Херцеговина,
Мехо Миџиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Црна Гора,
Миладин Богичевиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Хрватска,
Мијо Павлиша, с. р.

За Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,
Томе Николовски, с. р.

За Советот на Сојузот на
синдикатите
на Словенија,
Бранко Вишнич, с. р.

За Советот на Сојузот на
синдикатите
на Србија,
Петар Муњас, с. р.

За Советот на Сојузот на
синдикатите
на Косово,
Десимир Јовановиќ, с. р.

За Советот на Сојузот на
синдикатите
на Војводина,
Бранислав Груиќ, с. р.

За Стопанската комора
на Босна и Херцеговина,
Мирко Круниќ, с. р.

За Стопанската комора
на Црна Гора,
Будимир Драговиќ, с. р.

За Стопанската комора
на Хрватска,
Fröhlich Oto, с. р.

За Стопанската комора
на Македонија,
Љубомир Коруноски, с. р.

За Стопанската комора
на Словенија,
Душан Брекич, с. р.

За Стопанската комора
на Србија,
Илија Ѓукиќ, с. р.

За Стопанската комора
на Косово,
Авди Бакали, с. р.

За Стопанската комора
на Војводина,
Милинко Перич, с. р.

За Извршниот совет
на Собранието
на СР Босна и Херцеговина,
Алија Авдиќ, с. р.

За Извршниот совет
на Собранието
на СР Црна Гора,
д-р Бранко Почек, с. р.

За Извршниот совет
на Соборот
на СР Хрватска,
Владо Добец, с. р.

За Извршниот совет
на Собранието
на СР Македонија,
Милан Хорват, с. р.

За Извршниот совет
на Собранието
на СР Словенија,
Иван Коговшек, с. р.

За Извршниот совет
на Собранието
на СР Србија,
Милијан Поповиќ, с. р.

За Извршниот совет
на Собранието
на САН Косово,
Баки Статовци, с. р.

За Извршниот совет
на Собранието
на САН Војводина,
Горѓе Цветковиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/76, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

Во точка 1 наместо ознаката: „JUS U.J1.170“ треба да стои: „JUS U.J1.172“.

Од Југословенскиот завод за стандардизација, Белград, 14 септември 1976 година.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Шведска

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Амбасадор Alexis Aminoff, голем мајстор на церемонијалот,

Г. Björn von der Esch, прв маршал на Дворот;
Г. Sverger Aström, постојан државен потсекретар во Министерството за надворешни работи;

Г. Bengt Rabäus, помошник постојан државен потсекретар во Министерството за надворешни работи;

Негова Екселенција Kont Axel Charles Emil Levenhaupt, амбасадор на Кралството Шведска во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Полковник Bengt Peter Erland Colliander, маршал на Дворот;

Г. Bertil Bokstedt, генерален менаџер на Кралската опера;

Г. Gunnar Scheffer, мајстор на церемонијалот на Дворот;

Г. Jonas Nordenson (Lord in Waiting), виш коморник на Дворот;

Професор Gunnar Björck, лекар во службата на Кралот;

Амбасадор Sven Fredrick Hedin, шеф на протоколот на Министерството за надворешни работи;

Г. Leif Leifland, помошник-државен потсекретар на Министерството за надворешни работи;

Г. Hans Carl Yngve Danellius, помошник-државен потсекретар на Министерството за надворешни работи;

Г. Stig Viktor Brattström, помошник-државен потсекретар на Министерството за надворешни работи;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Г. Bert R. R. Lewinson, помошник-комесар на полиција;

Г-ѓа Dagmar Nyblaeus, дворска дама;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Г. Jan Martenson, прв приватен секретар на Кралот;

Г. Peter-Julius Coyet, коморник во Дворот;

Г. Bo Tersmeden, коморник во Дворот;

Проф. Sten Ranel, коморник во Дворот;

Г. William Dickson, началник на одделение во Дворот;

Г. Stellan Gunnar Bohn, помошник-државен потсекретар во Министерството за надворешни работи;

Г. Bengt Gustaf Borglund, помошник-шеф на Протоколот во Министерството за надворешни работи;

Г. Lars Jonas Thorswald Begquist, началник на одделение во Министерството за надворешни работи;

Г. Lars Gunnar Karlström, началник на одделение во Министерството за надворешни работи;

Г. Nils Arne Lelki, началник на одделение во Министерството за надворешни работи;

Г. Sture M. R. Höglund, началник на одделение во полицијата;

Мајор Robert Palman, интендант на Дворот;

Г. Otto Ratsman, амбасадор во Министерството за надворешни работи;

Г. Hans Gustaf Lagerhorn, виш полициски интендант;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Грофица Marianne Moltke, управник на Дворот Drottningholm;

Г. Ake Linde, виш интендант на Дворот Drottningholm;

Г. Carl Magnus Peder Lemmel, шеф на отсек во Министерството за надворешни работи;

Г. Nils Göran Rosenberg, шеф на отсек во Министерството за надворешни работи;

Г. Curt Ingemar Börjesson, втор секретар во Министерството за надворешни работи;

Г. Nils Lage Olson, шеф на отсек во Министерството за надворешни работи;

Г. Lars Romert, аташе за печат во Министерството за надворешни работи;

Г. Ulf Svensson, прв секретар на амбасадата на Кралството Шведска во Белград;

Г. Bo Edwin Elfwendahl, консул во амбасада на Кралството Шведска во Белград;

Г. Rune Salwing, прв секретар во Министерството за надворешни работи;

Г. Ulf Waltre, прв секретар во Министерството за надворешни работи;

Мадам Elisabeth Söderström, оперска певица;

Г. Kurt H. Fagerstedt, виш полициски комесар;

Г. S. G. Persson, полициски комесар;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Г-ѓица Ulla Dieden, службеник во Министерството за надворешни работи;

Г-ѓица Marianne Fält, службеник во Министерството за надворешни работи;

Г. Sven Gunnar Tillius, финансиски директор на Кралската опера;

Г-ѓица Karin Ingeborg Sudberg, службеник во амбасадата на Кралството Шведска;

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на Кралството Шведска

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ ВЕНЕЦ

Генерал-потполковник Malcolm Murray,

Генерал-потполковник Nils Sköld;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА

Генерал-мајор Bo G. O. Varenius;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Полковник Bertil Hedberg;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Потполковник Stig Olf Barke,

Потполковник Magnus Olson,

Командир Jan Friefeldt,

Потполковник Nils Erik Strandberg;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Капетан Svante Bergh,

Мајор Nils Gösta Roland Appelqvist,

Мајор Jan Johansson;

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Капетан Stig Bertil Wahlström,

Капетан Christer Bjerkhagen,

Поручник на воздухопловство Cleas Christer Wilhelm Eklund;

— за заслуги во извршувањето на поверените задачи што придонесуваат за пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Шведска

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Поручник Jim Henry Hamberg,

Капетан Sune Olov Arvid Svensson,

Поручник Karl-Axel Helmer Asp,

Интендант Sven Arne Henry Strandberg,
Капетан Per Arne Olsson,
Капетан Kjell Bertil Lenart,
Капетан Yngve Erland Vilhelm,
Г. Erik Wilhelm Florstedt,
Г. Nils Oskar Strand,
Постар водник Otto Sigfrid,
Капетан Torsten Henning Erik Ekvall,
Интендант Jorma Vilhelmi,
Интендант Kurt Georg Johansson,
Поручник Leif Anselm Larsson,
Интендант Hans Ake Silvert Söderholm;

СО МЕДАЛ ЗА :

Грофица Kerstin Fleming,
Г. Knute Lindhell,
Г. Lars Engdhal,
Г. Harry Arnov,
Г. Knut Lindell,
Г. Rolf Lindqvist,
Г. Lennart Sjöberg,
Г-ѓица Taimi Kivinen,
Г. Karl Erik Karlsson,
Г. Arne Valter Eriksson,
Г. Sven Ake Henriksson,
Г. Hans Lennart Hjelmega
Г. Nils Einer Linde,
Г. John Alfred Pettersson,
Г. Jan-Ake Magnusson,
Г-ѓа Brita Maria Andersson,
Г-ѓица Karin Modigh,
Г-ѓа Anna Elisabet Ramsten,
Г. Gustaf Andersson,
Г. Sture Sigfrid Jonsson,
Г. Erik Ola Selin,
Г. Sten Sture Ivan Henriksson,
Г. Stig Fredrik Fritiof Brolin,
Г. Karl Sture Johsson,
Г. Nils Arvid Pettersson,
Mme Margot Rödin,
Mme Sylvia Lindenstrand,
Г. Thomas Schuback,
Г. Jerker Arvidsson,
Г-ѓица Gunilla Rompke,
Г. Bengt Peterson,
Г-ѓица Ann-Margret Pettersson,
Г. Arthur Broms,
Г. Lars-Ove Bachzelt,
Г. Bertil Westerdahl,
Г. Gustaf Lind,
Г-ѓа Elsie-Mari Sparrenäs

Бр. 17
22 март 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
634. Завршна сметка на Буџетот на федерацијата за 1975 година — — — — —	1289
635. Закон за објавување на сојузните закони и на други сојузни прописи и општи акти	1293
636. Закон за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се спречува нарушување на един-	
ството на југословенскиот пазар во таа област — — — — —	1296
637. Закон за заштита на животните од разните болести што ја загрозуваат целата земја — — — — —	1300
638. Закон за Програмата за инвестициони вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи од 1976 до 1980 година — — — — —	1310
639. Закон за Програмата за развој и модернизација на воздухопловната метеорологија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во периодот од 1976 до 1980 година — — — — —	1314
640. Закон за Новинско-издавачката установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	1315
641. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи за 1975 година — — — — —	1316
642. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи за 1975 година — — — — —	1317
643. Одлука за начинот на уредување и издавање на стенографските белешки од седниците на соборите на Собранието на СФРЈ — — — — —	1317
644. Одлука за издавање на Информативниот билтен и на Политичката библиотека на Собранието на СФРЈ — — — — —	1318
645. Одлука за издавање на билтенот „Југословенско собрание“ и на други публикации на Собранието на СФРЈ наменети за странство — — — — —	1318
646. Уредба за распоредување на организациите и заедниците според Единствена-та класификација на дејностите — — — — —	1319
647. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	1321
648. Решение за дополнително на Решението за намалување на царината на увозот во 1976 година на склопови, потсклопови и делови за производство на патнички автомобили — — — — —	1321
649. Правилник за исправите со кои се утврдува износот на издатоците содржани во ненаплатената реализација — — — — —	1321
650. Правилник за содржината на исправите — доказите определени побарувања да можат да се внесат во вкупниот приход на основната организација на здружен труд — — — — —	1323
651. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „International Herald Tribune“ — — — — —	1323
652. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на книгата „Setting free the bears“ — — — — —	1324
653. Општествен договор за усогласување на правата и обврските на работниците вработени кај работни луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓани и кај граѓански правни лица и физички лица — — — — —	1324
Исправка на Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото	1326
Одликувања — — — — —	1326
Меѓународни договори — — — — —	941

Издавач: Новинска установа Службен лист на СФРЈ Белград Јован Ристиќ 1 Пошта бр. 226
— Директор и главен и одговорен уредник Душан Матовиќ. Улица Јован Ристиќ бр. 1 —
Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17